



Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

31 декември 2016 година

## Содржина

	Страна
Извештај на независните ревизори	1
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Биланс на состојба	5
Извештај за промените во капиталот и резервите	7
Извештај за паричниот тек	11
Белешки кон финансиските извештаи	13
Прилог 1 – Годишна сметка	
Прилог 2 – Годишен извештај	

## Извештај на независните ревизори

**Grant Thornton DOO**  
Sv. Kiril i Metodij 52b/1-20  
1000 Skopje  
Macedonia

T +389 (2) 3214 700  
F +389 (2) 3214 710  
[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)

До Раководството и единствениот содружник на  
Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

### **Извештај за финансиските извештаи**

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Штедилница ФУЛМ доо, Скопје („Штедилницата“) составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2016 година и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во капиталот и резервите и Извештајот за паричен тек за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 127.

### **Одговорност на раководството за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Штедилницата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Штедилницата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

#### Мислење

Наше мислење е дека придружните финансиски извештаи, ја претставуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Штедилница ФУЛМ доо, Скопје на ден 31 декември 2016 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Народна банка на Република Македонија.

#### Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Штедилницата е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Штедилницата за 2016 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2016, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија<sup>2</sup> како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (А) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека историските финансиски податоци објавени во годишниот извештај за работењето на Штедилницата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2016 година.


#### Скопје,

06 март 2017 година

Грант Торнтон ДОО Скопје

  
Сузана Ставриќ  
Управител



  
Сузана Ставриќ  
Овластен ревизор

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година



Финансиски извештаи  
31 Декември 2016 година


## Биланс на успех

	Белешка	во илјади денари	
		2016	2015
Приходи од камата		28,882	26,452
Расходи за камата		(5,468)	(4,671)
<b>Нето-приходи/(расходи) од камата</b>	<b>6</b>	<b>23,414</b>	<b>21,781</b>
Приходи од провизии и надомести		8,676	6,034
Расходи за провизии и надомести		(1,087)	(534)
<b>Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>7</b>	<b>7,589</b>	<b>5,500</b>
Нето-приходи од тргување	8	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/ (расходи) од курсни разлики	10	2	(7)
Останати приходи од дејноста	11	2,888	266
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	(1,501)	141
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	(18)	(22)
Трошоци за вработените	14	(19,405)	(16,098)
Амортизација	15	(1,559)	(899)
Останати расходи од дејноста	16	(10,359)	(9,755)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-	-
<b>Добивка/ (загуба) пред оданочување</b>		<b>1,051</b>	<b>907</b>
Данок на добивка	17	(145)	(128)
<b>Добивка/ (загуба) за финансиската година од непрекинато работење</b>		<b>906</b>	<b>779</b>
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*		-	-
<b>Добивка/ (загуба) за финансиската година</b>		<b>906</b>	<b>779</b>
<b>Добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на:</b>			
акционерите на Штедилницата		-	-
неконтролираното учество		-	-
<b>Заработка по акција</b>	<b>41</b>		
основна заработка по акција (во денари)		-	-
разводната заработка по акција (во денари)		-	-

\*Само за консолидирани финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на 21 февруари 2017 година.

Потпишани во име на Штедилницата од:

  
м-р Елеонора Зоѓанин Петровиќ  
Управител



  
Јованка Годорова  
Координатор за финансии

Финансиски извештаи  
31 Декември 2016 година

## Извештај за сеопфатна добивка

	Белешка	во илјади денари	
		2016	2015
<b>Добивка/(загуба) за финансиската година</b>		<b>906</b>	<b>779</b>
<b>Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)</b>			
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба			
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања			
- ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството		-	-
- намалување на ревалоризациска резерва, рекласификувано во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови			
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	17	-	-
<b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година</b>		<b>906</b>	<b>779</b>

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на: \*

акционерите на Штедилницата
 - | - |


неконтролираното учество


 - | - |


\*Само за консолидирани финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на 21 февруари 2017 година.

Потпишани во име на Штедилницата од:

  
м-р Елеонора Згонјанин Петровиќ  
Управител



  
Јованка Тодорова  
Координатор за финансии

Финансиски извештаи  
31 Декември 2016 година

## Биланс на состојба

	Белешки	во илјади денари	
		2016	2015
<b>Актива</b>			
Парични средства и парични еквиваленти	18	30,554	21,595
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	1,909	8,556
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	211,008	188,401
Вложувања во хартии од вредност	23	-	-
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	65
Останати побарувања	25	459	222
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	72	90
Нематеријални средства	28	2,276	846
Недвижности и опрема	29	23,351	23,610
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
<b>Вкупно актива</b>		<b>269,629</b>	<b>243,385</b>
<b>Обврски</b>			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Деривативни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банки	34.1	-	-
Депозити на други комитенти	34.2	156,314	135,995
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	11,896	13,993
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	11	-
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	8,241	1,136
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
<b>Вкупно обврски</b>		<b>176,462</b>	<b>151,124</b>



Финансиски извештаи  
31 Декември 2016 година


## Биланс на состојба (продолжува)

	Белешки	во илјади денари	
		2016	2015
<b>Капитал и резерви</b>			
Запишан капитал	40	75,607	75,607
Премии од акции		-	-
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви		112	112
Останати резерви		15,227	15,227
Задржана добивка/(Акумулирана загуба)		2,221	1,315
<b>Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на Штедилницата</b>		<b>93,167</b>	<b>92,261</b>
Неконтролирано учество *		-	-
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b>93,167</b>	<b>92,261</b>
<b>Вкупно обврски и капитал и резерви</b>		<b>269,629</b>	<b>243,385</b>
Потенцијални обврски	42.1	-	-
Потенцијални средства		-	-


\*Само за консолидирани финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на 21 февруари 2017 година.

Потпишани во име на Штедилницата од:

  
м-р Елеонора Згоњанин Петровиќ  
Управител



  
Јованка Тодорова  
Координатор за финансии

Финансиски извештаи  
31 декември 2016 година

## Извештај за промените во капиталот и резервите

	Капитал		Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционери на Штедилницата*	Вкупно капитал и резерви	
	Запишан капитал	Преми од акции	Други сопствени инструменти	Резерва за ризици	Резерва за валутен ризик	Резерва за кредитен ризик	Резерва за ликвидност	Резерва за други ризици	Резерва за неплатени поривања	Резерва за други ризици	Резерва за неплатени поривања			Резерва за други ризици
На 1 јануари 2015	75,607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536	91,482	91,482
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>На 1 јануари 2015 година, коретирано</b>	<b>75,607</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>536</b>	<b>91,482</b>	<b>91,482</b>
<b>Сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година</b>														
Добивка/загуба за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779	779	779
<i>Останати добивки(загуби) во периодот кој не се прикажуваат во Билансот на успех</i>														
Промену во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промену во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот на паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промену во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот на нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2016 година

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

	Капитал	Ревалоризациски резерви			Останати резерви		Задржана добивка	Вкупно капитал и рез. кој припаѓа на акци. на Штедилницата*	Некон-тро-лир. учество*	Вкупно капитал и резерви
		Рева-лориза-циска резерва за средства прееме ни за нана-плата ни побару-вања	Резерва од курсни раз. од ревалоризаци-онски резерви	Резерва од курсни раз. од ризикот	Резерва од курсни раз. од ризикот	Резерва од курсни раз. од ризикот				
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година</b>	-	-	-	-	-	-	<b>779</b>	<b>779</b>	-	<b>779</b>
<b>Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:</b>										
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Други промени во капиталот и резервите</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	(536)	536	-	-
<b>Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите</b>	-	-	-	-	-	-	(536)	536	-	-
<b>На 31 декември 2015 / 1 јануари 2016</b>	<b>75,607</b>	-	-	<b>112</b>	-	<b>15,227</b>	<b>779</b>	<b>536</b>	-	<b>92,261</b>
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>На 1 јануари 2016 година, коригирано</b>	<b>75,607</b>	-	-	<b>112</b>	-	<b>15,227</b>	<b>779</b>	<b>536</b>	-	<b>92,261</b>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи



Финансиски извештаи  
31 декември 2016 година

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

	Капитал		Ревалоризациски резерви			Останати резерви		Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, припаѓа на акциите	Некон-тролирано учество*
	Преми од акции	Други сопствени инструменти	Резерва за средства	Резерва од курсни раз. од влож.	Резерва од ризикот	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструмен.	Останати резерви	Располож. за пред. на делба на акцион.		
<b>Сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година</b>	-	-	-	-	-	-	-	906	-	906	-
Добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на Успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година</b>	-	-	-	-	-	-	-	906	-	906	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи



Финансиски извештаи  
31 декември 2016

## Извештај за паричниот тек

	Белешка	во илјади денари	
		2016	2015
<b>Паричен тек од основната дејност</b>			
Добивка / (Загуба) пред оданочувањето		1,051	907
Корегирана за:			
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех *		-	-
<i>Амортизацијата на:</i>			
нематеријални средства		515	483
недвижности и опрема		1,044	416
<i>Капиталната добивка од:</i>			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема		-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
<i>Капиталната загуба од:</i>			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема		-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
Приходи од камата		(28,882)	(26,452)
Расходи за камата		5,468	4,671
Нето расходи / (приходи) од тргување			-
<i>Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа</i>		1,501	(141)
дополнителна исправка на вредноста		26,486	23,573
ослободена исправка на вредноста		(24,985)	(23,714)
<i>Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа</i>		18	22
дополнителни загуби поради оштетување		18	22
ослободени загуби поради оштетување		-	-
<i>Посебна резерва</i>		-	-
дополнителни резервирања		-	-
ослободени резервирања		-	-
Приходи од дивиденди		-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	-
Останати корекции		(122)	58
Наплатени камати		28,774	26,390
Платени камати		(5,371)	(4,710)
<b>Добивка/(Загуба) од дејноста пред промените во деловната актива (Зголемување) / намалување на деловната актива:</b>		<b>3,996</b>	<b>1,644</b>
Средства за тргување		-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-
Кредити на и побарувања од банки		7,000	-
Кредити на и побарувања од други комитенти		(24,317)	(11,904)
Заложени средства		-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
Задолжителна резерва во странска валута		-	-
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи		-	-
Останати побарувања		(151)	(110)
Одложени даночни средства		-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		-	-
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		-	-
Обврски за тргување		-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-



Финансиски извештаи  
31 декември 2016

Извештај за паричниот тек (продолжува)	Белешка	во илјади денари	
		2016	2015
Депозити на банки		-	-
Депозити на други комитенти		20,221	10,476
Останати обврски		7,105	(458)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување		-	-
<b>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</b>		<b>13,854</b>	<b>(352)</b>
(Платен) / поврат на данок на добивка		(69)	(244)
<b>Нето паричен тек од основната дејност</b>		<b>13,785</b>	<b>(596)</b>
<b>Паричен тек од инвестициската дејност</b>			
(Вложувања во хартии од вредност)		-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност		-	3,166
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)		-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва		-	-
(Набавка на нематеријални средства)		(1,945)	(327)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства		-	-
(Набавка на недвижности и опрема)		(785)	(23,026)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата		-	-
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)		-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба		-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)		-	-
Останати приливи од инвестициската дејност		-	-
<b>Нето паричен тек од инвестициската дејност</b>		<b>(2,730)</b>	<b>(20,187)</b>
<b>Паричен тек од финансирањето</b>			
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)		-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност		-	-
(Отплата на обврските по кредити)		(2,096)	-
Зголемување на обврските по кредити		-	10,849
(Отплата на издадените субординирани обврски)		-	-
Приливи од издадените субординирани обврски		-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот		-	-
(Откуп на сопствени акции)		-	-
Продадени сопствени акции		-	-
(Платени дивиденди)		-	-
(Останати одливи од финансирањето)		-	-
Останати приливи од финансирањето		-	-
<b>Нето паричен тек од финансирањето</b>		<b>(2,096)</b>	<b>10,849</b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти		-	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		-	-
<b>Нето зголемување / (намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>8,959</b>	<b>(9,934)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари		21,595	31,529
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>18</b>	<b>30,554</b>	<b>21,595</b>

\*Само за консолидиран финансиски извештај

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на 21 февруари 2017 година.

Потпишани во име на Штедилницата од:

м-р Елеонора Згоњанин Петровиќ  
Управител



Јованка Тодорова  
Координатор за финансии

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

## Белешки кон финансиските извештаи

### **1 Вовед** **а) Општи информации**

Штедилница ФУЛМ ДОО, Скопје (во натамошниот текст: „Штедилницата“) е друштво со ограничена одговорност основано на 24 март 1999 година. Главните активности се извршуваат и нејзиното седиште се наоѓа на улица „Св. Кирил и Методиј“ бр. 48, Скопје. Штедилницата своите активности во Република Македонија ги извршува преку Централата и мрежа од 5 филијали.

Основните активности на Штедилницата се следните:

- Прибирање на денарски штедни влогови на физички лица;
- Одобрување на кредити на физички лица и на поединци кои вршат самостојна дејност без својство на правно лице;
- Економско-финансиски консалтинг;
- Други работи утврдени со закон.

Штедилницата е контролирана од страна на Здружение на граѓани „Финансиски услуги за луѓето на Македонија“, кое е единствен сопственик на Штедилницата.

Штедилницата нема вложувања во подружници и придружени претпријатија.

Штедилницата не котира на Македонската берза на хартии од вредност.

Вкупниот број на вработени на Штедилницата на 31 декември 2016 изнесува 34 вработени (2015: 29 вработени).

Финансиските извештаи на Штедилницата за годината што завршува на 31 декември 2016 година се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на седница одржана на 21 февруари 2017 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

## **б) Основа за изготвување на финансиските извештаи**

### **Изјава за усогласеност**

Податоците во приложените финансиски извештаи на Штедилницата се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр.28/04, ...61/2016), Законот за банки („Службен весник на РМ“ бр. 67/07, ...190/16), подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст „НБРМ“), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст „Методологија“) („Службен весник на РМ“ бр. 169/10, 50/13, 110/13) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 169/10; 152/11; 54/12; 166/13), пропишани од страна на НБРМ и кои се во примена на 31 декември 2016 година.

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 година. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е приспособена во согласност со промените во презентацијата во тековната година.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен доколку не е поинаку наведено во финансиските извештаи, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Приложените финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Штедилницата за целите на известувањето до НБРМ.

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Македонија сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Штедилницата, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 1г).

Финансиските извештаи на Штедилницата се подготвени во согласност со сметководствените политики објавени во Белешката 1 в) кон финансиските извештаи.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

### **в) Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

#### **Приходи и расходи од камата**

Приходите и расходите од камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на ефективна каматна стапка.

Методот на ефективна каматна стапка е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Штедилницата врши проценка на паричните текови имајќи ги предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема предвид идните загуби поради оштетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и платените и наплатените провизии и надоместоци меѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

#### **Приходи од надоместоци и провизии**

Провизиите и надоместоците, со исклучок на надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Останатите надоместоци за управување со одобрени кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците за издавање на обрасци за кредит, за разгледување на кредитно барање и кредитна анализа се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата. Надоместоците за економско финансиски консалтинг се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата.

#### **Износи искажани во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на НБРМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на составувањето на билансот на состојба. Денарот е функционална и презентирачка валута на Штедилницата. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од преведувањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Преземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)

Износи искажани во странска валута (продолжува)

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на најзначајните билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	2016 МКД	2015 МКД
1 ЕУР	61.4812	61.5947
1 УСД	58.3258	56.3744

**Финансиски средства**

Финансиските средства се класифицирани во следните категории: парични средства и парични еквиваленти, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и кредити на и побарувања од банки и комитенти. Класификацијата зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во време на нивното почетно признавање. Финансиските средства се признаваат и депривираат на датумот на порамнување што го претставува датумот кога средството се испорачува. Штедилницата ги признава финансиските средства во билансот на состојба кога станува странка на договорените одредби на инструментот.

**Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина, сметки кои претставуваат депозити по видување во банки, сметки кај НБРМ и орочени депозити во банки со доспеаност помала од 3 месеци од датумот на стекнување.

**Финансиски средства кои се чуваат до доспевање**

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање претставуваат финансиски средства со фиксни или определени плаќања и фиксно доспевање и вклучуваат краткорочни државни записи во домашна валута издадени од Министерството за финансии во име на Владата на Република Македонија кои Штедилницата има намера и можност да ги чува до доспевање. Ако Штедилницата продаде или прекласифицира, повеќе од незначителен износ, односно повеќе од 10% од вкупните вложувања чувани до доспевање пред периодот на нивното доспевање, целата категорија би се рекласифицирала во финансиски средства расположиви за продажба. Овие хартии од вредност се прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективната каматна стапка.

**Кредити одобрени од Штедилницата**

Кредитите одобрени од Штедилницата се финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Кредитите иницијално се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

Каматите од кредити одобрени од Штедилницата се вклучени во приходите од камати и истите се признаваат на пресметковна основа.

Кредитите одобрени на комитентите и финансиските институции се прикажани во нето износ намалени за загубата поради општетување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)

**Загуби поради оштетување на финансиски средства**

Штедилницата проценува месечно и на датумот на секој биланс на состојба дали постои објективен доказ дека финансиското средство или група на финансиски средства има загуба поради оштетување.

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се мерат според амортизирана вредност се пресметува како разлика меѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент.

**Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања**

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Штедилницата нема да може да ги наплати сите достасани износи на побарувањата според договорните услови. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се искажува како намалување на сметководствената вредност на кредитот. Зголемувањата на резервациите се вршат преку искажаните загуби поради оштетување признати во билансот на успех.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Штедилницата е должна да ги класифицира активните билансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2016 и 31 декември 2015 година.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплатливост, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (ризици) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместливата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата меѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместлив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.

- Ако постојат објективни докази за ненаплативост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие стапки на очекувани загуби се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРМ со Одлука за управување со кредитниот ризик.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)**

**Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања (продолжува)**

- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата согласно договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален заради тоа што договорните обврски за плаќање на главницата и/или каматата се во задоцнување, односно ненаплатени во период подолг од 90 дена. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и тестираат најмалку еднаш месечно и секакви понатамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи во споредба со претходните проценки, резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира како задолжување или одобрување на загубите поради оштетување евидентирани во билансот на успех.

- Кредитот за кој се верува дека е неможно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натомошните наплати се евидентираат како намалување на загубите поради оштетување во билансот на успех. Од 2016 година отпишувањето на кредити се врши и во согласност со Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за кредитен ризик на НБРМ (сл весник на РМ 223 /2015).

**Депризнавање на финансиски средства**

Штедилницата ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување на готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од нивната сопственост.

**Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на комитенти, обврски врз основа на кредити, останати обврски.

**Депозити на комитенти**

Депозити на комитенти вклучуваат депозити по видување и орочени депозити на физички лица.

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци и последователно се мерат по амортизираната набавна вредност.

**Обврски врз основа на кредити**

Обврските врз основа на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователното мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата меѓу нето приливите и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични одливи во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

**Останати обврски**

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи.

**Депризнавање на финансиските обврски**

Штедилницата ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)

### Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Издатоците направени за замена на дел од недвижноста и опремата што се евидентира одделно, се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација сè до нивното ставање во употреба.

Корисниот век на употреба на оделни категории недвижности и опремата е како што следува:

Градежни објекти	Корисен век
Компјутери	40 години
Моторни возила	4-10 години
Мебел и канцелариска опрема	4 години
	4-10 години

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата се ревидира и се приспособува најмалку еднаш годишно, односно доколку се оцени како неопходно и се применува перспективно.

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

### Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот и други нематеријални средства како права и лиценци кои се законски заштитени и кои неможат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пр. патенти, права за копирање и други комерцијални права).

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)**

**Нематеријални средства (продолжува)**

Нематеријалните средства се амортизираат со употреба на праволиниски метод во текот на корисниот век на употреба. Нематеријалните средства во подготовка не се амортизираат. Годишните стапки на амортизација, според нивниот корисен век на траење се како што следува:

	Корисен век
Софтвер	4 години
Патенти и лиценци	10 години

На крајот на секоја година Штедилницата врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

**Загуби поради оштетување на нефинансиските средства**

Раководството на Штедилницата редовно ги разгледува сметководствените вредности на недвижностите, опремата и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување се признава веднаш како приход.

**Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања**

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по законски извршена постапка за преземање, односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста. Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по пониската од набавната и проценета вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба, како би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит. Истовремено со признавањето на преземеното средство, побарувањето целосно или делумно се депривира од билансот на состојба.

На датумот на почетно признавање на средството, Штедилницата е должна во согласност со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања да ја намали вредноста на преземеното средство во билансот на состојба, како оштетување во износ од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредност е поголем од 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство, Штедилницата е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството. Ревалоризациската резерва е дел од дополнителниот капитал на Штедилницата и може да се исклучи од дополнителниот капитал доколку бидат исполнети условите определени во Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот.



**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)**

**Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (продолжува)**

Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Штедилницата е должна да ја утврди проценетата вредност на преземеното средство и во билансот на успех да признае загуба за оштетување еднаква најмалку на поголемиот износ од:

- Негативната разлика меѓу проценетата вредност и нето вредноста на преземеното средство и
- 20% од нето вредноста на преземеното средство.

Доколку Штедилницата не успее да го продаде преземеното средство во рок од 3 години, должна е на крајот на третата година да ја сведе вредноста на затеченото преземено средство на нула.

Преземеното средство се депризнава при продажба на средството. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

**Донации**

Донација во сметководството се евидентира во согласност со Одлука на претставници на Единствен содружник и Основачот на Штедилницата.

Донациите кои во целост се состојат од нематеријални средства и други трошоци поврзани со Проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“ (белешка 28) се евидентираат како приход систематски и рационално во текот на употребливиот век на средствата. Добиените донации се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби како останати деловни приходи.

**Резервирања**

Резервирањата се признаваат во случај кога Штедилницата има тековни обврски (законски или изведени) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Штедилницата ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервирање ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската. Онаму каде што резервирањето се мери со користење на проценетите парични текови за измирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

**Користи за вработените**

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Штедилницата во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за придонеси и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови. Штедилницата во текот на 2016 и 2015 година, во согласност со прописите, исплати регрес за годишен одмор на вработените и јубилејни награди за вработените кои имаат стаж над 10 години во Штедилницата и еднократен новогодишен надомест.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)**

**Користи за вработените (продолжува)**

Штедилницата нема дефинирано планови за користи при пензионирање или опции за наградување на 31 декември 2016 година. Раководството проценува дека сегашната вредност на идните обврски спрема вработените кои се однесуваат на користи при пензионирањето и јубилејни награди не се материјално значајни на 31 декември 2016 и 2015 година.

**Оданочување**

Обврската на Штедилницата за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајни во примена на датумот на Билансот на состојба.

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда и за износот на реинвестираната добивка во претходната година. Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

**Оданочување (продолжува)**

Одложениот данок се признава на разликите меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временни разлики а одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се мерат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночните стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба.

Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година, Штедилницата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

**Наеми**

Штедилницата зема недвижности под закуп врз основа на оперативни наеми. Расходите од наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

**Капитал и резерви**

Уделот на сопственикот се класифицира како капитал. Дополнителните трошоци доколку постојат, директно поврзани со запишувањето на уделите се признаваат како одбивка од капиталот, нетирано од какви било даночни ефекти. Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно при промена на вредноста на капиталот.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)**

Во законските резерви Штедилницата издвојува најмалку 5% од нето добивката се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ може да се употребува само за покривање на загубите.

**г) Употреба на оценки и проценки**

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

**Објективна вредност на финансиските инструменти**

Објективната вредност на финансиските инструменти за кои нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Штедилницата го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата, како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа што не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици и во случај кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на раководството е дека обелоденетите сметководствени вредности се валидни во однос на тековните услови на пазарот.

#### Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

##### Употреба на оценки и проценки (продолжува)

##### Исправка на вредноста на кредитите

Штедилницата најмалку еднаш месечно врши анализа на кредитните портфолија со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Штедилницата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок.

Раководството користи проценки за стапки на очекувани загуби кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРМ со Одлука за управување со кредитниот ризик. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

##### Корисен век на недвижностите, опремата и нематеријалните средства

Раководството на Штедилницата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на недвижностите, опремата и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

##### Финансиска криза

Развојот на финансиските пазари може да влијае врз идните парични текови на Штедилницата во однос на она што би се очекувало при регуларен интерес на јавноста. Како резултат на тоа, идните парични текови се предмет на можни флукуации и дали таквите флукуации се значајни во однос на претходно очекуваните парични текови, останува неизвесно.

#### **д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки**

Во текот на 2016 Штедилницата направи промени на сметководствените политики и оценки како резултат на Одлуката на НБРМ за изменување и дополнување на одлуката за кредитен ризик од 2015 година. Во текот на 2016 и 2015 година Штедилницата нема корекција на грешки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

**f) Усогласеност со законската регулатива**

Штедилницата ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со законската регулатива пропишана од страна на НБРМ.

Приложените финансиски извештаи се усогласени со регулативата пропишана од страна на НБРМ која е на сила на секој датум на билансот на состојба.

Раководството на Штедилницата е одговорно за спроведување на целосната усогласеност на работењето на Штедилницата со регулативата на Народна банка на Република Македонија.

Не постои неусогласеност со регулативата пропишана од Народна банка на Република Македонија во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност и ликвидноста на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

## 2 Управување со ризици

Активностите на Штедилницата ја изложуваат кон различни финансиски ризици, а тие активности опфаќаат анализа, проценка, прифаќање и управување со одреден степен на ризик или комбинација на ризици. Преземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Штедилницата е да постигне соодветна рамнотежа меѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Штедилницата.

Политиките за управување со ризиците на Штедилницата се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити и контроли, како и следење на ризиците. Штедилницата редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите за да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Штедилницата осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи го Единствениот содружник, Управителот, нејзините клиенти и сите други субјекти.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ризикот на ликвидност, пазарниот ризик и оперативниот ризик.

### 2.1 Кредитен ризик

Штедилницата е изложена кон кредитен ризик, кој што претставува ризик од финансиска загуба која произлегува од неможноста должникот да ги исполни условите од договорот со Штедилницата или да не постапи според договореното. Кредитниот ризик е најважниот ризик за работењето на Штедилницата, затоа раководството внимателно ја раководи нејзината изложеност кон кредитниот ризик. Кредитните изложености главно произлегуваат од активностите за кредитирање што резултираат во кредити.

#### 2.1.1 Управување со кредитниот ризик

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управувањето со кредитниот ризик на Штедилницата кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Единствен содружник, Управител, Кредитен одбор, Раководители на филијали, Координатор за наплата, Координатор за извештаи и Служба за внатрешна ревизија врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациони делови на Штедилницата. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Раководството на Штедилницата.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Штедилницата има интересен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето. Штедилницата применува различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- Жиранти и меници;
- Владетелски залог на предмети од злато и благородни метали;
- Залог девизи;
- Залог депозит.

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Штедилницата коишто настанале до датумот на изготвување на билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Штедилницата ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши врз основа на следните критериуми:

- кредитната способност на клиентот;
- уредност во измирување на обврските од страна на клиентот и
- квалитетот на обезбедувањето.

Поединечниот пристап ги опфаќа индивидуално значајните изложености кои се над праговите на материјалност кои ги одредува Штедилницата. Прагот на материјалност изнесува над 140,000 денари до 01.12.2016, над 150,000 денари од 01.12.2016. Резервите за оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку проценка на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. Ефективната каматна стапка се користи при дисконтирањето на идните парични текови.

Сите нефункционални кредити се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа.

Пресметаните загуби за оштетување на групна основа се обезбедуваат на портфолија на хомогени средства што индивидуално се под праговите на материјалност. Оштетувањето и резервацијата се пресметуваат преку користење на параметри кои се добиени за стапките на очекувана загуба на одредени портфолија кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРМ со Одлука за управување со кредитниот ризик.

Индивидуално значајните изложености за кои не е одредена исправка на поединечна основа, а кои можат да се групираат во хомогени портфолија според сродност на кредитен ризик, истите се вклучуваат во групниот пристап на пресметка на исправката.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Пресметаната резервација за општетување се движи во следниве рамки:

- Од 0% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А
- Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б
- Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В
- Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г
- Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д

Отпис на побарувања

Штедилницата врши отпис на побарувањата откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на побарувањето.

Штедилницата врши отпис на побарувањата и без постоење на правосилна судска одлука, во случаи:

- доколку недвосмислено е утврдена неможност и/или неспремност на лицето да ја плати обврската, а Штедилницата нема валидни инструменти за присилна наплата на побарувањето;
- доколку трошоците за покренување и водење постапка за присилна наплата се повисоки од износот на кредитната изложеност;
- доколку се поминати две години од датумот кога штедилницата била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100% во согласност со Одлуката на НБРМ за изменување и дополнување на одлуката за кредитен ризик од 2015 година.

Штедилницата може да врши отпис на максималниот износ за отпис на мали износи на поединечно незначајни побарувања, кој се определува со Одлука на Единствен содружник. Штедилницата во 2015 година изврши еднократно отпишување на долговите врз основа на потрошувачки кредити на кредитокорисници за кои има добиено акт од министерот за финансии за стекнување на право на даночен кредит и врз основа на Акт за остварување на правото на еднократен отпис на долгот од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на граѓаните во согласност со Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните. Еднократен отпис се врши со бришење на долгот на должникот од евиденцијата на Штедилницата и евидентирање на побарување од Република Македонија врз основа на даночен кредит кое може да изнесува најмногу до 10% од износот на отпишаниот долг.

Во текот на 2016 година Штедилница ФУЛМ изврши отпис на побарувања во согласност со Одлуката на НБРМ. Тоа влијае на намалување на кредитите во Д категорија и намалување на исправката на вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

во илјади денари	Кредити на и побарувања од Банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		
<b>I. Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва</b>																		
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	2,009	9,006	96,862	96,177	-	-	-	-	-	-	13	5	25	26	-	-	98,909	105,214
категорија на ризик А	-	-	39,252	38,482	-	-	-	-	-	-	33	30	-	-	-	-	39,285	38,512
категорија на ризик Б	-	-	18,426	15,064	-	-	-	-	-	-	61	31	-	-	-	-	18,487	15,095
категорија на ризик В	-	-	3,144	1,982	-	-	-	-	-	-	8	4	-	-	-	-	3,152	1,986
категорија на ризик Г	-	-	1,945	6,596	-	-	-	-	-	-	52	89	-	-	-	-	1,997	6,685
категорија на ризик Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа)	(100)	(450)	(15,387)	(18,949)	-	-	-	-	-	-	(79)	(106)	(1)	(1)	-	-	(15,567)	(19,506)
<b>Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа</b>	<b>1,909</b>	<b>8,556</b>	<b>144,242</b>	<b>139,352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>53</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146,263</b>	<b>147,986</b>

Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на екулната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
во илјади денари																	
поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	49,674	32,757	-	-	-	-	-	-	-	59	8	-	-	-	49,733
поединечно значајни изложености кои не се оштетени на поединечна основа	-	-	10,518	10,762	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	10,520
(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	(1,037)	(684)	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	(1,038)	(684)
<b>Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа</b>	-	-	<b>59,155</b>	<b>42,835</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>60</b>	<b>9</b>	-	-	-	<b>59,215</b>
<b>II. Сметководствена вредност на изложеноста за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
достасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	36	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	37
До 30 дена	-	-	36	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	37
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	36	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	37
Вкупно	-	-	95,188	95,433	-	-	-	-	-	-	-	61	10	-	-	-	105,733

Сметководствена вредност на изложеноста за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	59,155	42,835	-	-	-	-	-	-	-	60	9	-	-	-	59,215
Вкупно	-	-	154,343	138,268	-	-	-	-	-	-	-	121	19	-	-	-	164,948

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

	2016		2015		2016		2015		2016		2015		Вкупно
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
ево илјади денари													
<b>недостасани</b>													
<b>побарувања</b>													
реструктурирани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати побарувања	-	7,575	-	6,208	-	30,554	-	21,595	-	7	-	-	27,803
Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/посебна резерва	-	7,575	-	6,208	-	30,554	-	21,595	-	7	-	-	27,803
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва</b>	<b>2,009</b>	<b>9,006</b>	<b>227,432</b>	<b>208,034</b>	<b>-</b>	<b>30,554</b>	<b>21,595</b>	<b>21,595</b>	<b>229</b>	<b>169</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>238,830</b>
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	(100)	(450)	(16,424)	(19,633)	-	-	-	-	(80)	(106)	(1)	(1)	(20,190)
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва</b>	<b>1,909</b>	<b>8,556</b>	<b>211,008</b>	<b>188,401</b>	<b>-</b>	<b>30,554</b>	<b>21,595</b>	<b>149</b>	<b>63</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>218,640</b>

Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Парични средства и парични еквиваленти

Побарувања за провизии и надомести

Останати побарувања

Вонбилансни изложености





Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)  
Б. Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност која што се оценува за оштетување на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во Штедилницата)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност која што се оценува за оштетување на групна основа</b>	-	-	-	-	14,641	3,309	-	-	-	-	-	-	-	-	14,641	3,309
	-	-	-	-	14,641	3,309	-	-	-	-	-	-	-	-	14,641	3,309





Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

**В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжува)**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Кредити на и побарувања од средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизи и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
<i>во илјади денари</i>																	
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	187,882	-	166,196	-	-	-	-	-	-	-	140	58	29	23	-	188,051
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>1,909</b>	<b>8,556</b>	<b>211,008</b>	<b>188,401</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,554</b>	<b>21,595</b>	<b>149</b>	<b>63</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243,651</b>	<b>218,640</b>	



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

Следната табела дава преглед на изложеноста на Штедилницата на кредитен ризик според евидентираниите износи, категоризирани по географски региони со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година:

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизији и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		
<b>во илјади денари</b>																		
<b>Географска локација</b>																		
Република Македонија	1,909	8,556	211,008	188,401	-	-	-	-	30,554	21,595	149	63	31	25	-	-	243,651	218,640
Земји-членки на Европската унија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>1,909</b>	<b>8,556</b>	<b>211,008</b>	<b>188,401</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,554</b>	<b>21,595</b>	<b>149</b>	<b>63</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243,651</b>	<b>218,640</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

## 2.2 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик од неможност Штедилницата да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

### 2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на ликвидни средства, првенствено на пари и парични еквиваленти со цел да се овозможи редовно работење на Штедилницата.

Штедилницата е изложена на побарувања на дневна основа за повлекување на средства од страна на комитентите, кои влијаат на расположливите парични средства од депозитите и кредитите. Штедилницата нема потреба да одржува ниво на парични средства со што би излегла во пресрет на сите потенцијални барања, проценувајќи дека минималното ниво на реинвестирање на доспеаните средства може да биде предвидено со голема сигурност.

Раководството на Штедилницата ги ревидира состојбите на своите тековни сметки и депозитите на дневна основа. Раководството врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат на ликвидноста на Штедилницата, односно значајните датуми кои влијаат на одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените, дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Усогласеноста на средствата и обврските е од фундаментално значење за раководството на Штедилницата.

Штедилница управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на доспеаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучувајќи билансна и вонбилансна состојба на 31 декември 2016 и 2015 година е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи се на бруто основа, односно не се вклучени износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва.

Во табелите не е презентирана задолжителната резерва на Штедилницата која се чува на сметката во НБРМ во износ од 3,748 илјади денари (2015: 3,287 илјади денари) од причина што истата не е на располагање за користење од страна на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)  
во илјади денари

31 декември 2016	Помалку од 1 мес.	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 мес.	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години	Над 5 години	Вкупно
<b>Финансиски средства</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	26,806	-	-	-	-	-	26,806
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	2,009	-	-	-	-	-	2,009
Кредити на и побарувања од други комитенти	12,572	10,913	62,857	58,528	79,933	2,690	227,493
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	320	-	-	-	-	-	320
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно финансиски средства</b>	<b>41,707</b>	<b>10,913</b>	<b>62,857</b>	<b>58,528</b>	<b>79,933</b>	<b>2,690</b>	<b>256,628</b>
<b>Финансиски обврски</b>							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	13,198	15,807	59,049	40,093	28,167	-	156,314
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	240	336	1,317	1,421	3,702	4,936	11,952
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	11	-	-	-	-	-	11
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	393	80	5,856	-	-	-	6,329
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>13,842</b>	<b>16,223</b>	<b>66,222</b>	<b>41,514</b>	<b>31,869</b>	<b>4,936</b>	<b>174,606</b>
<b>Вонбилансни ставки</b>							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
<b>Рочна неусогласеност</b>	<b>27,865</b>	<b>(5,310)</b>	<b>(3,365)</b>	<b>17,014</b>	<b>48,064</b>	<b>(2,246)</b>	<b>82,022</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)  
(продолжува)

во илјади денари

31 декември 2015	Помалку од 1 мес.	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 мес.	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години	Над 5 години	Вкупно
<b>Финансиски средства</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	18,308	-	-	-	-	-	18,308
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	6	-	9,000	-	-	-	9,006
Кредити на и побарувања од други комитенти	8,246	11,171	60,142	51,993	72,697	3,871	208,120
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	65	-	-	-	-	-	65
Останати побарувања	244	-	-	-	-	-	244
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно финансиски средства</b>	<b>26,869</b>	<b>11,171</b>	<b>69,142</b>	<b>51,993</b>	<b>72,697</b>	<b>3,871</b>	<b>235,743</b>
<b>Финансиски обврски</b>							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	11,260	16,465	55,267	35,687	17,316	-	135,995
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	310	406	1,412	1,849	3,908	6,170	14,055
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	1,111	-	25	-	-	-	1,136
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>12,681</b>	<b>16,871</b>	<b>56,704</b>	<b>37,536</b>	<b>21,224</b>	<b>6,170</b>	<b>151,186</b>
<b>Вонбилансни ставки</b>							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
<b>Рочна неусогласеност</b>	<b>14,188</b>	<b>(5,700)</b>	<b>12,438</b>	<b>14,457</b>	<b>51,473</b>	<b>(2,299)</b>	<b>84,557</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

### **2.3 Пазарен ризик**

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукутираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од каматни промени на пазарните стапки (како што се каматните стапки и кредитни маргини).

#### *Каматен ризик*

Штедилницата е изложена на ризици во однос на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот, врз финансиските позиции и готовинските текови. Каматните маргини можат да се зголемат како резултат на таквите промени, но исто така можат и да се намалат или да предизвикаат загуба во случај на појава на непланирани движења.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Штедилницата на промените на каматните стапки.

Штедилницата секогаш внимава да не се намали каматната маргина. Во секој случај, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

#### *Валутен ризик*

Штедилницата е изложена на ризик во однос на ефектите од движењата на ниво на девизни курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

### 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските  
Штедилницата ги прикажува резултатите од извршеното стрес тестирање во согласност со Одлуката за управување со ризиците пропишана од Народна банка на Република Македонија.

	Добивка/(Загуба) во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Активна пондерирана според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот во %
во илјади денари				
2016				
Износ пред анализи на чувствителност/ стрес тестови (31.12.2016)	906	92,261	336,197	27%
<b>Ефекти од промена на сценарија</b>				
Ризик од промена на девизен курс (депресијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)	4,627	96,892	383,151	25%
Сценарио 1 ( зголемување на кредитите на В, Г и Д за 70%)	(1,239)	91,026	369,640	25%
Сценарио 2 ( зголемување на кредитите на В, Г и Д за 100%)	(3,752)	88,513	363,850	24%
Сценарио 3 ( зголемување на кредитите на В, Г и Д за 150%)	(7,942)	84,323	354,199	24%
Ризик од промена на каматни стапки				
Сценарио 1 (промена за 2%)	(2,231)	90,030	336,197	27%
Сценарио 2 (промена за 5%)	(5,602)	86,659	336,197	26%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)				
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)				



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

А. *Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжува)*

	Добивка/Загуба во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Активна пондерирана според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот во %
2015				
Износ пред анализи на чувствителност/ стрес тестови (31.12.2015)	779	91,482	390,428	23%
<b>Ефекти од промена на сценарија</b>				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)	8,100	98,803	338,758	37%
Сценарио 1 ( зголемување на кредитите на В, Г и Д за 70%)	(2,585)	88,897	408,790	34%
Сценарио 2 ( зголемување на кредитите на В, Г и Д за 100%)	(7,164)	84,318	399,631	33%
Сценарио 3 ( зголемување на кредитите на В, Г и Д за 150%)	(14,797)	76,685	384,367	31%
Ризик од промена на каматни стапки				
Сценарио 1 (промена за 2%)	(101)	91,381	390,428	23%
Сценарио 2 (промена за 5%)	(262)	91,220	390,428	23%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)	-	-	-	-



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

### 2.3.2. Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)

А. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

Извештај за промената на економската вредност на портфолиото на банкарски активности на 31 декември 2016 година

	Позиција	Валута	во илјади денари Износ
1.1	Нето пондерирана позиција за валута МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	2,315
1.2	Нето пондерирана позиција за валута МКДкпЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДкпЕУР	(50)
<b>2</b>	<b>Вкупна пондерирана вредност- промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности</b>		<b>2,265</b>
3	Сопствени средства		92,261
<b>4</b>	<b>Вкупна пондерирана вредност/ сопствени средства (2/3*100)</b>		<b>2.45%</b>

Извештај за промената на економската вредност на портфолиото на банкарски активности на 31 декември 2015 година

	Позиција	Валута	во илјади денари Износ
1.1	Нето пондерирана позиција за валута МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	192
1.2	Нето пондерирана позиција за валута МКДкпЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДкпЕУР	(79)
<b>2</b>	<b>Вкупна пондерирана вредност- промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности</b>		<b>113</b>
3	Сопствени средства		91,482
<b>4</b>	<b>Вкупна пондерирана вредност/ сопствени средства (2/3*100)</b>		<b>0.12%</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)  
Пазарен ризик (продолжува)  
**Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)**  
**Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

Табелата подолу ги анализира средствата и обврските на Штедилницата, групирани според очекуваната промена на каматните стапки на ден 31 декември 2016 и 2015 година (во илјади денари).

во илјади денари	до 1 месец				Од 1 до 3 месеци			Од 3 до 12 мес.			Од 1 до 2 години		Од 2 до 5 години		Над 5 години		Вкупно каматносни средства/ обврски
	31 декември 2016																
<b>Финансиски средства</b>																	
Парични средства и парични еквиваленти	30,376																30,376
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање																	
Кредити на и побарувања од банки	1,900																1,900
Кредити на и побарувања од комитенти	11,671			10,241		53,817		128,645						4,019		123	208,516
Вложувања во хартии од вредност																	
Останата неспомната каматочувствителна актива																	
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски средства</b>	<b>43,947</b>			<b>10,241</b>		<b>53,817</b>		<b>128,645</b>						<b>4,019</b>		<b>123</b>	<b>240,792</b>
<b>Финансиски обврски</b>																	
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање																	
Депозити на банки																	
Депозити на други комитенти	12,235			15,807		59,049		40,093						28,167			155,351
Издадени должнички хартии од вредност																	
Обврски по кредити																	
Субординирани обврски и хибридни инструменти	233			336		1,317		1,421						3,702		4,936	11,945
Останати неспомнати каматочувствителни обврски																	5,828
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски обврски</b>	<b>12,468</b>			<b>16,143</b>		<b>66,194</b>		<b>41,514</b>						<b>31,869</b>		<b>4,936</b>	<b>173,124</b>
<b>Нето-билансна позиција</b>	<b>31,479</b>			<b>(5,902)</b>		<b>(12,377)</b>		<b>87,131</b>						<b>(27,850)</b>		<b>(4,813)</b>	<b>67,668</b>
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции																	
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции																	
<b>Нето-вонбилансна позиција</b>	<b>-</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>						<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупна нето позиција</b>	<b>31,479</b>			<b>(5,902)</b>		<b>(12,377)</b>		<b>87,131</b>						<b>(27,850)</b>		<b>(4,813)</b>	<b>67,668</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)  
Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)  
Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)

во илјади денари	Од 1 до 3 месеци				Над 5 години	Вкупно каматносни средства/ обврски
	до 1 месец	Од 3 до 12 мес.	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години		
<b>31 декември 2015</b>						
<b>Финансиски средства</b>						
Парични средства и парични еквиваленти	21,447	-	-	-	-	21,447
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	8,550	-	-	-	8,550
Кредити на и побарувања од комитенти	6,301	162,883	2,645	3,916	165	186,343
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски средства</b>	<b>27,748</b>	<b>171,433</b>	<b>2,645</b>	<b>3,916</b>	<b>165</b>	<b>216,340</b>
<b>Финансиски обврски</b>						
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	10,395	55,267	35,687	17,316	-	135,130
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	302	1,412	1,849	3,908	6,170	14,047
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски обврски</b>	<b>10,697</b>	<b>56,679</b>	<b>37,536</b>	<b>21,224</b>	<b>6,170</b>	<b>149,177</b>
<b>Нето-билансна позиција</b>	<b>17,051</b>	<b>114,754</b>	<b>(34,891)</b>	<b>(17,308)</b>	<b>(6,005)</b>	<b>67,163</b>
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-
<b>Нето-вонбилансна позиција</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупна нето позиција</b>	<b>17,051</b>	<b>114,754</b>	<b>(34,891)</b>	<b>(17,308)</b>	<b>(6,005)</b>	<b>67,163</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)  
Пазарен ризик (продолжува)

### 2.3.3 Валутен ризик

Табелите подолу ја претставуваат отворената девизна позиција на монетарните средства и обврски на Штедилницата по одделни валути на 31 декември 2016 и 2015 година.

	<i>во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
<b>31 декември 2016</b>						
<b>Монетарни средства</b>						
Парични средства и парични еквиваленти	30,554	-	-	-	-	30,554
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања од банки	1,909	-	-	-	-	1,909
Кредити и побарувања од други комитенти	211,008	-	-	-	-	211,008
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	459	-	-	-	-	459
Заложени средства	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно монетарни средства</b>	<b>243,930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243,930</b>
<b>Монетарни обврски</b>						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	156,314	-	-	-	-	156,314
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	11,896	-	-	-	-	11,896
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	11	-	-	-	-	11
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	8,241	-	-	-	-	8,241
<b>Вкупно монетарни обврски</b>	<b>176,462</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>176,462</b>
<b>Нето- позиција</b>	<b>67,468</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,468</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)  
Валтуен ризик (продолжува)

во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
<b>31 декември 2015</b>					
<b>Монетарни средства</b>					
Парични средства и парични еквиваленти	21,595	-	-	-	21,595
Средства за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања од банки	8,556	-	-	-	8,556
Кредити и побарувања од други комитенти	188,401	-	-	-	188,401
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	65	-	-	-	65
Останати побарувања	222	-	-	-	222
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
<b>Вкупно монетарни средства</b>	<b>218,839</b>	-	-	-	<b>218,839</b>
<b>Монетарни обврски</b>					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	135,995	-	-	-	135,995
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	13,993	-	-	-	13,993
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	1,136	-	-	-	1,136
<b>Вкупно монетарни обврски</b>	<b>151,124</b>	-	-	-	<b>151,124</b>
<b>Нето-позиција</b>	<b>67,715</b>	-	-	-	<b>67,715</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

#### **2.4 Оперативен ризик**

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или неуспешни внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Штедилницата има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на Политика за управување со овој ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Штедилницата да се идентификуваат ризиците кои произлегуваат од овие процеси, нивно мерење и преземање на корективни акции со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

### **3 Адекватност на капиталот** Управување со капиталот

Целите на Штедилницата при управување со капиталот, што е поширок концепт од уплатена главнина кој се прикажува во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Штедилницата со барањата на НБРМ;
- одржување на способноста на Штедилницата да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на сопствените средства на Штедилницата редовно се следат од Раководството на Штедилницата, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулаторот, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРМ на квартална основа.

Сопствените средства на Штедилницата се состојат од Основен капитал (Тиер 1), кој што ја вклучува основна главнина, задржана добивка и резерви создадени од задржаната добивка. На 31 декември 2016 година Штедилницата има ревалоризациски резерви во дополнителен капитал (Тиер 2).

Ризично пондерираните средства се класифицирани според природата на секое средство и договорна страна и се мерат со употреба на соодветни пондери на ризичност. Овие пондери го одразуваат кредитниот ризик и го земаат предвид секое квалификувано обезбедување или гаранции.

#### **Стапка на адекватност на капиталот**

Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) е подготвен во согласност со Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот и Одлуката за условите и начинот на работа на Штедилниците.

Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот којашто не може да биде пониска од 20%.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Адекватност на капиталот (продолжува)

Ред. Бр.	Опис	31 декември 2016	31 декември 2015
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Актива пондерирана според кредитниот ризик</b>		
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	219,447	203,264
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	17,556	16,261
<b>II</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК</b>		
3	Агрегатна девизна позиција	64,394	140,680
4	Нето-позиција во злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	5,151	11,254
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	64,394	140,680
<b>III</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК</b>		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	4,188	3,719
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	-	-
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	52,356	46,484
<b>IV</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ</b>		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-	-
13	Актива пондерирана според други ризици	-	-
<b>V</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ</b>	<b>336,197</b>	<b>390,428</b>
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	67,239	78,086
<b>VI</b>	<b>СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>92,261</b>	<b>91,482</b>
<b>VII</b>	<b>АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/IV)</b>	<b>27%</b>	<b>23%</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Адекватност на капиталот (продолжува)

Извештај за сопствените средства

Ред. Бр.	ОПИС	31 декември 2016	31 декември 2015
	<b>Основен капитал</b>		
	<b>Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции</b>	<b>75,607</b>	<b>75,607</b>
1	Номинална вредност	75,607	75,607
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	75,607	75,607
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-	-
1	Премија	-	-
1.2.1	Премија од обични акции	-	-
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	-	-
	<b>2 Резерви и задржана добивка или загуба</b>	<b>16,542</b>	<b>15,763</b>
2.1	Резервен фонд	15,227	15,227
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	1,315	536
2.3	Акумулирана загуба од претходни години	-	-
2.4	Тековна добивка	-	-
	<b>3 Позиции како резултат на консолидација</b>	-	-
3.1	Малцинско учество	-	-
3.2	Резерви од курсни разлики	-	-
3.3	Останати разлики	-	-
	<b>4 Одбитни ставки</b>	-	-
4.1	Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
4.2	Откупени сопствени акции	-	-
4.3	Нематеријални средства	-	-
4.4	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
4.5	Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебната резерва како резултат на сметководствено доцнење	-	-
4.6	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба	-	-
4.7	Други одбитни ставки	-	-
<b>I</b>	<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>92,149</b>	<b>91,370</b>
	<b>Дополнителен капитал</b>		
	<b>Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата врз основа на овие акции</b>	-	-
5.1	Номинална вредност	-	-
5.2	Премија	-	-
	<b>6 Ревалоризациски резерви</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
	<b>7 Хибридни инструменти</b>	-	-
	<b>8 Субординирани инструменти</b>	-	-
	<b>Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот капитал</b>	-	-
<b>9</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
	<i>Одбитни ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал</i>	-	-
	Вложувања во капиталот на други банки или финансиски институции коишто изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-	-
10	Вложувања во субординирани и хибридни инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 10	-	-
11	Збирен износ на вложувања во капиталот, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти којшто надминува 10% од (И+ИИ)	-	-
12	Вложувања во капиталот на друштвата за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва	-	-
13	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување во кои Штедилницата поседува над 10% од нивниот капитал	-	-
14	Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
15	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	-	-
<b>III</b>	<b>ОДБИТНИ СТАВКИ</b>	-	-
<b>IV</b>	<b>Основен капитал по одбитните ставки</b>	<b>92,149</b>	<b>91,370</b>
<b>V</b>	<b>Дополнителен капитал по одбитните ставки</b>	<b>112</b>	<b>112</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

*Извештај за сопствените средства (продолжува)*  
**Сопствени средства**

<b>VI</b>	<b>Основен капитал</b>	<b>92,149</b>	<b>91,370</b>
<b>VII</b>	<b>Дополнителен капитал</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
<b>VIII</b>	<b>СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>92,261</b>	<b>91,482</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

#### 4 Известување според сегментите

Известувањето според сегментите се врши по деловни активности според оперативните сегменти на Штедилницата.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Штедилницата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Единствениот содружник, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Штедилницата одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи и расходи на Штедилницата;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Штедилницата;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Штедилницата.

На 31 декември 2016 и 2015 година оперативни сегменти на Штедилницата се:

- работа со население-дадени кредити и примени депозити
- работа со финансиски друштва
- држава
- останати значајни оперативни сегменти.

Штедилницата обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Штедилницата остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2016 и 2015 година не постојат значајни клиенти.

Штедилницата нема секундарни географски сегменти и ги извршува своите деловни активности во Република Македонија.









Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

## **5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски**

### **а) Парични средства и парични еквиваленти**

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на доспевање.

### **б) Кредити на и побарувања од банки**

Кредитите и побарувањата од банки се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирања поради оштетувања. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од банки, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствена вредност.

### **в) Кредити на и побарувања од други комитенти**

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на Штедилницата во најголем дел се со прилагодлива (променлива) каматна стапка и мал дел со фиксна каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствена вредност.

### **г) Останати побарувања**

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

### **д) Депозити на други комитенти**

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност.

### **е) Обврски по кредити**

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност поради прилагодување на каматните стапки за конкретни финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, приближно ја претставува нивната сметководствена вредност.

### **ж) Останати обврски**

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

А. Објективна вредност на финансиските средства и обврски

во илјади денари	2016		2015	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
Парични средства и парични еквиваленти	30,554	30,554	21,595	21,595
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	1,909	1,909	8,556	8,556
Кредити на и побарувања од други комитенти	211,008	211,008	188,401	188,401
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	65	65
Останати побарувања	459	459	222	222
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	156,314	156,314	135,995	135,995
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	11,896	11,896	13,993	13,993
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	11	11	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	8,241	8,241	1,136	1,136



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

*Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)*

*Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност*

*Б1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност*

	во илјади денари	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<b>2016</b>						
<b>Финансиски средства мерени по објективна вредност</b>						
Средства за тргување	19		-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20		-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21		-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	23.1		-	-	-	-
<b>Вкупно</b>			-	-	-	-
<b>Финансиски обврски мерени по објективна вредност</b>						
Обврски за тргување	32		-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33		-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21		-	-	-	-
<b>Вкупно</b>			-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

*Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)*

*Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)*

*Б1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)*

<i>во илјади денари</i>	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<b>2015</b>					
<b>Финансиски средства мерени по објективна вредност</b>					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>		-	-	-	-
<b>Финансиски обврски мерени по објективна вредност</b>					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>		-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

*Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)*

*Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)*

**Б2. Трансфери меѓу нивоата 1 и 2 на објективната вредност**

<i>во илјади денари</i>	2016		2015	
	Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1
<b>Финансиски средства мерени по објективна вредност</b>				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Деривативни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
<b>Финансиски обврски мерени по објективна вредност</b>				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Деривативни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

**Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)**

**Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)**

**Б3.Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3 (продолжува)**

во илјади денари	Сре. за тргување	Финан. сред. по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вложување во харт. од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финан. обврски по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вкупно обврски
<b>Состојба на 1 јануари 2015</b>							
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно добивки/(загуби) призн. во Билансот на успех за финан. средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 6 Нето-приходи/(расходи) од камата

### А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	2016	2015
<b>Приходи од камата</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	193	338
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	75	194
Кредити на и побарувања од комитенти	27,812	24,755
Вложувања во хартии од вредност	-	64
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(106)	(33)
Наплатени претходно отпишани камати	908	1,134
<b>Вкупно приходи од камата</b>	<b>28,882</b>	<b>26,452</b>
<b>Расходи за камата</b>		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	4,772	4,654
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	696	17
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	-	-
<b>Вкупно расходи за камата</b>	<b>5,468</b>	<b>4,671</b>
<b>Нето- приходи(расходи) од камата</b>	<b>23,414</b>	<b>21,781</b>

### Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	2016	2015
<b>Приходи од камата</b>		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	64
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	268	532
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	27,812	24,755
Нерезиденти	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(106)	(33)
Наплатени претходно отпишани камати	908	1,134
<b>Вкупно приходи од камата</b>	<b>28,882</b>	<b>26,452</b>
<b>Расходи за камата</b>		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	696	17
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	4,772	4,654
Нерезиденти	-	-
<b>Вкупно расходи за камата</b>	<b>5,468</b>	<b>4,671</b>
<b>Нето- приходи/(расходи) од камата</b>	<b>23,414</b>	<b>21,781</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	2016	2015
<b>Приходи од провизии и надомести</b>		
Кредитирање	8,276	5,834
Платен промет	-	-
- во земјата	-	-
- со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	400	200
<b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>	<b>8,676</b>	<b>6,034</b>
<b>Расходи од провизии и надомести</b>		
Кредитирање	-	-
Платен промет	-	-
- во земјата	345	307
- со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	295	209
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
- Надомест на НБРМ	120	-
- Надомест за преземени побарувања	318	-
- Останато	9	18
<b>Вкупно расходи од провизии и надомести</b>	<b>1,087</b>	<b>534</b>
<b>Нето- приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>7,589</b>	<b>5,500</b>

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	2016	2015
<b>Приходи од провизии и надомести</b>		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	400	200
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	8,276	5,834
Нерезиденти	-	-
<b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>	<b>8,676</b>	<b>6,034</b>
<b>Расходи од провизии и надомести</b>		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	120	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	354	325
Останати финансиски друштва (небанкарски)	318	-
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	295	209
<b>Вкупно расходи од провизии и надомести</b>	<b>1,087</b>	<b>534</b>
<b>Нето- приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>7,589</b>	<b>5,500</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 8 Нето-приходи од тргување

	2016	2015
<b>Средства за тргување</b>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
<b>Обврски за тргување</b>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
<b>Нето-приходи од тргување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 9 Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

	2016	2015
<b>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
<b>Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
<b>Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 10 Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

	2016	2015
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	-	-
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
- курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-
- курсни разлики на посебна резерва за вонбилансна изложеност на нето-основа	-	-
- останати курсни разлики на нето основа	2	(7)
<b>Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики</b>	<b>2</b>	<b>(7)</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 11 Останати приходи од дејноста

	2016	2015
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
- недвижности и опрема	-	-
- нематеријални средства	-	-
- преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
- нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	128	149
Наплатени претходно отпишани побарувања	444	-
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
- вонбилансни кредитни изложености	-	-
- потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
- пензии и други користи за вработените	-	-
- реструктурирања	-	-
- неповолни договори	-	-
- останати резервирања	-	-
Останато		
- приходи од наплатени штети од осигурување	-	20
- приходи од минати години	79	32
- приходи од проект	2,212	-
- останато	25	65
<b>Вкупно останати приходи од дејноста</b>	<b>2,888</b>	<b>266</b>

Штедилницата склучи Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со Сојузот на микрофинансиските организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од проектот.

Добиените средства за набавка на нематеријални средства се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. На секој последователен датум на балансирање, разграничениот приход ќе се признае како приход за годината. Останатите добиени средства од Проектот се приходуваани во моментот на набавка или извршување на услугата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 12 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа

	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во фин. средства располож. за продажба	Вложувања во фин. средства кои се чуваат до доспевање	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
<b>2016</b>								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	101 (451)	24,578 (23,114)	-	-	-	232 (199)	-	24,911 (23,764)
	<b>(350)</b>	<b>1,464</b>	-	-	-	<b>33</b>	-	<b>1,147</b>
Исправка на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	1,570 (1,217)	-	-	-	5 (4)	-	1,575 (1,221)
	-	<b>353</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>354</b>
<b>Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа</b>	<b>(350)</b>	<b>1,817</b>	-	-	-	<b>34</b>	-	<b>1,501</b>
<b>2015</b>								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	452 (452)	21,511 (21,257)	-	-	-	183 (196)	4 (3)	22,150 (21,908)
	-	<b>254</b>	-	-	-	<b>(13)</b>	<b>1</b>	<b>242</b>
Исправка на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	1,420 (1,803)	-	-	-	3 (3)	-	1,423 (1,806)
	-	<b>(383)</b>	-	-	-	-	-	<b>(383)</b>
<b>Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа</b>	<b>-</b>	<b>(129)</b>	-	-	-	<b>(13)</b>	<b>1</b>	<b>(141)</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество	Вкупно
2016							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)			18				18
<b>Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа</b>			<b>18</b>				<b>18</b>
2015							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)		-	22				22
<b>Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа</b>		<b>-</b>	<b>22</b>				<b>22</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**14 Трошоци за вработените**

	2016	2015
<b>Краткорочни користи за вработените</b>		
- Плати	13,669	11,466
- Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	5,037	4,179
- Краткорочни платени отсуства	-	-
- Трошоци за привремено вработување	-	-
- Удел во добивката и награди	-	-
- Немонетарни користи	-	-
	<b>18,706</b>	<b>15,645</b>
<b>Користи по престанокот на вработувањето</b>		
- Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
- Користи при пензионирањето	-	-
- Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
- Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
- Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
<b>Користи поради престанокот на вработувањето</b>		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато		
- регрес за годишен одмор на вработените	304	244
- новогодишен надомест на вработени	151	-
- јубилејна награда	22	133
- останато	222	76
	<b>699</b>	<b>453</b>
<b>Вкупно трошоци за вработените</b>	<b>19,405</b>	<b>16,098</b>

Штедилницата во текот на 2016 година, во согласност со прописите, исплати регрес за годишен одмор на вработените, јубилејна награда за стаж над десет години во Штедилницата и новогодишен надомест на сите вработени.

**15 Амортизација**

	2016	2015
<b>Амортизација на нематеријалните средства</b>		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	410	483
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	105	-
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	-	-
	<b>515</b>	<b>483</b>
<b>Амортизација на недвижностите и опремата</b>		
Градежни објекти	556	5
Транспортни средства	-	-
Мебел и канцелариска опрема	474	338
Останата опрема	13	13
Други ставки на недвижностите и опремата	-	-
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	1	60
	<b>1,044</b>	<b>416</b>
<b>Вкупно амортизација</b>	<b>1,559</b>	<b>899</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Амортизација (продолжува)**

Штедилницата склучи Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со Сојузот на микрофинансиските организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од проектот.

Набавените нематеријални средства се амортизираат во согласност со сметководствените политики.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 16 Останати расходи од дејноста

	2016	2015
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	725	652
Премии за осигурување на имотот и на вработените	142	120
Материјали и услуги	6,310	5,174
Административни и трошоци за маркетинг	1,442	1,086
Останати даноци и придонеси	320	284
Трошоци за кирии	1,378	2,314
Трошоци за судски спорови	14	14
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	-	-
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	-	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања, на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
- недвижности и опрема	-	-
- нематеријални средства	-	-
- преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
- нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Расходи од почетно признавање на преземени средства	-	-
Останато	-	-
- Нето сегашна вредност на отпишани средства	-	74
- Останато	28	37
<b>Вкупно останати расходи од дејноста</b>	<b>10,359</b>	<b>9,755</b>

## 17 Данок на добивка

### А. Расходи/ приходи за тековен и одложен данок

	2016	2015
<b>Тековен данок на добивка</b>		
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	223	182
Корекции за претходни години	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-
Останато	(78)	(54)
	<b>145</b>	<b>128</b>
<b>Одложен данок на добивка</b>		
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-
Промени во даночната стапка	-	-
Воведување нови даноци	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Останато	-	-
	-	-
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>	<b>145</b>	<b>128</b>

	2016	2015
<b>Тековен данок на добивка</b>		
Признаен во билансот на успех	145	128
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	<b>145</b>	<b>128</b>
<b>Одложен данок на добивка</b>		
Признаен во билансот на успех	-	-
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	-	-
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>	<b>145</b>	<b>128</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Данок на добивка (продолжува)****Б. Усогласување меѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка**

	во %		во %	
	2016		2015	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	-	1,051	-	907
Данок од добивка во согласност со применливата даночна стапка	10.0%	105	10.0%	91
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	10.0%	118	10.0%	91
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	(7.4%)	(78)	(5.9%)	(54)
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>	-	<b>145</b>	-	<b>128</b>
<b>Просечна ефективна даночна стапка</b>	<b>13,8%</b>	-	<b>14.1%</b>	-

**В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех**

	2016			2015		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех</b>	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 18 Парични средства и парични еквиваленти

	2016	2015
Парични средства во благајна	178	148
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	3,748	3,287
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	-	-
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	26,628	18,160
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на доспевање до три месеци	-	-
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
<b>Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек</b>	<b>30,554</b>	<b>21,595</b>
Задолжителни депозити во странска валута	-	-
Ограничени депозити	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>30,554</b>	<b>21,595</b>
	2016	2015
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	-	-
- (ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

На задолжителната резерва во денари во текот на 2016 година не се пресметува камата (2015: не се пресметува камата).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 19 Средства за тргување

### А. Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

	2016	2015
Хартии од вредност за тргување		
Должнички хартии од вредност за тргување		
- Благајнички записи за тргување	-	-
- Државни записи за тргување	-	-
- Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
- Обврзници издадени од државата	-	-
- Корпоративни обврзници	-	-
- Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти за тргување		
- Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
- Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Деривати за тргување		
- Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
- Договори зависни од промената на курсот	-	-
- Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
- Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	-	-
<b>Вкупно средства за тргување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Средства за тргување (продолжува)**

**Б. Прекласифицирани средства за тргување**

**Б1. Состојба на прекласифицираните средства за тргување**

	2016		2015	
	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	сметководствена вредност на 31.12.2016	објективна вредност на 31.12.2016	сметководствена вредност на 31.12.2015 објективна вредност на 31.12.2015
<b>Средства за тргување прекласифицирани во 2016 во:</b>				
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
<b>Средства за тргување прекласифицирани во 2015 во:</b>				
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### Средства за тргување (продолжува)

##### Б. Прекласифицирани средства за тргување (продолжува) Б2. Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

	прекласифицирани во текот на 2016		прекласифицирани во текот на 2015		Останати добивки/ (загуби) 2015
	Биланс на успех 2016	Останати добивки/ (загуби) 2016	Биланс на успех 2016	Останати добивки/ (загуби) 2016	
<b>Период пред прекласификација</b>	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
<b>Период по прекласификација</b>	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Средства за тргување (продолжува)**

**Б. Прекласифицирани средства за тргување (продолжува)**

**Б3. Добиени или загуби кои би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани**  
 прекласифицирани во текот на 2016      прекласифицирани во текот на 2015

	Биланс на успех 2016	Биланс на успех 2016	Биланс на успех 2015
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства	-	-	-
расположливи за продажба	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

	2016	2015
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
- Благајнички записи	-	-
- Државни записи	-	-
- Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
- Обврзници издадени од државата	-	-
- Корпоративни обврзници	-	-
- Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
- Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
- Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
<b>Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 21 Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

	2016		2015	
	Дериватни средства	(Дериватни обврски)	Дериватни средства	(Дериватни обврски)
<b>А. Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик</b>				
A.1 Според видот на променливата				
<b>Деривати чувани за управување со ризик</b>				
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-
A.2 Според видот на заштита од ризик				
Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-
<b>Б. Вградени деривати</b>				
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
<b>Вкупно вградени деривати</b>	-	-	-	-
<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 22 Кредити и побарувања

### 22.1 Кредити на и побарувања од банки

	2016		2015	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
Кредити на банки	-	-	-	-
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци	2,000	-	9,000	-
- домашни банки	2,000	-	9,000	-
- странски банки	-	-	-	-
Репо	-	-	-	-
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	9	-	6	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
<b>Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста</b>	<b>2,009</b>	<b>-</b>	<b>9,006</b>	<b>-</b>
(Исправка на вредноста)	(100)	-	(450)	-
<b>Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста</b>	<b>1,909</b>	<b>-</b>	<b>8,556</b>	<b>-</b>

	2016	2015
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	450	450
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	101	452
- (ослободување на исправката на вредноста)	(451)	(452)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>100</b>	<b>450</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Кредити и побарувања (продолжува)

## 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	2016		2015	
	краткорочни	Долгорочни	Краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
- побарувања по главница	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
- побарувања по главница	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
- побарувања по главница	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
- побарувања по главница	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
- побарувања по главница				
станбени кредити	-	-	-	-
потрошувачки кредити	21,391	180,478	20,909	161,998
автомобилски кредити	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	33	24,343	1,223	22,821
- побарувања врз основа на камати	1,187	-	1,083	-
Нерезиденти, освен банки				
- побарувања по главница	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	64,872	(64,872)	56,282	(56,282)
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста</b>	<b>87,483</b>	<b>139,949</b>	<b>79,497</b>	<b>128,537</b>
(Исправка на вредноста)	(9,252)	(7,172)	(12,947)	(6,686)
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста</b>	<b>78,231</b>	<b>132,777</b>	<b>66,550</b>	<b>121,851</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)**

**А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжува)**

	2016	2015
<b>Движење на исправката на вредноста на поединечна основа</b>		
Состојба на 1 јануари	18,949	18,727
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	24,578	21,511
- (ослободување на исправката на вредноста)	(23,114)	(21,257)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(5,026)	(32)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>15,387</b>	<b>18,949</b>
<b>Движење на исправката на вредноста на групна основа</b>		
Состојба на 1 јануари	684	1,067
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	1,570	1,420
- (ослободување на исправката на вредноста)	(1,217)	(1,803)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>1,037</b>	<b>684</b>
<b>Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти</b>	<b>16,424</b>	<b>19,633</b>

**Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето**

	2016	2015
(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-
- Парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во Штедилницата)	7,610	6,214
- Државни хартии од вредност	-	-
- Државни безусловни гаранции	-	-
- Банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-
Гаранции од физички лица	177,292	167,438
Залог на недвижен имот	-	-
- Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-
- Имот за вршење дејност	-	-
Залог на подвижен имот	-	-
Останати видови обезбедување	26,106	14,749
Необезбедени	-	-
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста</b>	<b>211,008</b>	<b>188,401</b>

**Ризици и неизвесности**

Раководството на Штедилницата евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на финансиските извештаи.

Штедилницата продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со меници и жиранти, депозити и предмети од злато и благородни метали. Во зависност од класификацијата на кредитите, раководството вложува крајни напори за навремена реализација на средствата за обезбедување.

Работењето на Штедилницата може да биде под влијание на финансиските трендови во случај да дојде до влошување на вкупното глобално и локално економско опкружување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

***Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)***

Раководството на Штедилницата реагира соодветно на какви било промени на пазарот и економијата во целина. Некои од преземените мерки се: зајакнување на процесот на мониторинг на големите комитенти и индустриски гранки спрема кои Штедилницата е најмногу изложена, обезбедување на соодветна рамнотежа меѓу активните и пасивните каматни стапки, преоценување на односите со соодветните банки и други учесници на локалниот финансиски пазар каде што е возможно зголемување на лимитите на обезбедување. Сето горенаведено е фокусирано со цел да се заштити и развие тековната и идната база на комитенти кредитокорисници/депоненти во правец на остварување на целите на Штедилницата за 2016 година и понатаму.

На ден 12 април 2016 година, Штедилницата презема побарувања врз основа на кредити во согласност со Договор за преземање на побарувања врз основа на кредити и регулирање на начин на отплата на преземените побарувања врз основа на кредити (кредитно портфолио) бр. 03-326/1 во износ од 15,880 илјади денари.

Со состојба 31 декември 2016 година, нефункционалните кредити вклучени во кредитите и побарувањата по комитенти изнесуваат 5,745 илјади денари (2015: 9,268 илјади денари). Во текот на 2016 година, во согласност со одлуката на НБРМ за измена и дополнување на одлуката за кредитен ризик, отпишани се побарувања во износ од 5,026 илјади денари.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 23 Вложувања во хартии од вредност

### 23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

*А. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент*

	2016	2015
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста</b>	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста</b>	-	-

	2016	2015
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	-	-
- (ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во хартии од вредност (продолжува)  
 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)  
 Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба  
 Б1. Состојба на прекласифицираните средства расположливи за продажба

	2016	2015	објективна вредност на 31.12.2016	Сметководствена вредност на 31.12.2015	објективна вредност на 31.12.2015
прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)					
<b>Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2016 во:</b>					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други КОМИТЕНТИ	-	-	-	-	-
<b>Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2015 во:</b>					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други КОМИТЕНТИ	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)

**Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)**

**Б2. Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположливи за продажба**

	Биланс на успех (тековна)	Останати добивки/(загуби) (тековна)	Биланс на успех (претходна)	Останати добивки/ (загуби) (претходна)
<b>Период пред прекласификација</b>				
Средства расположливи за продажба	-	-	-	-
прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба				
прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приход од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-
<b>Период по прекласификација</b>				
Средства расположливи за продажба				
прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од ревалоризациски резерви	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба				
прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Ревалоризациски резерви	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)

**Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)**

**Б3. Добивки или загуби кои би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани**

	Биланс на успех (тековна)	Останати добивки/ (загуби) (тековна)	Биланс на успех (претходна)	Останати добивки/ (загуби) (претходна)
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

### 23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување

	2016	2015
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до доспевање пред исправката на вредноста</b>	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до доспевање намалени за исправката на вредноста</b>	-	-

	2016	2015
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	-	-
- (ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-

### 24 Вложувања во подружници и во придружени друштва

А.Процент на учество на Штедилницата во подружници и во придружени друштва

во %

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		2016	2015	2016	2015
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Б.Финансиски информации за придружените друштва – 100 проценти

Назив на придружените друштва	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/ (загуба) за финансиска година
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 25 Останати побарувања

	2016	2015
Побарувања од купувачите	-	-
Однапред платени трошоци	59	49
Пресметани одложени приходи	159	-
Побарувања за провизии и надомести	229	169
Побарувања од вработените	-	-
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато	-	-
- ситен инвентар	13	13
- залиха на материјали	48	72
- други побарувања	32	26
<b>Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста</b>	<b>540</b>	<b>329</b>
(Исправка на вредноста)	(81)	(107)
<b>Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста</b>	<b>459</b>	<b>222</b>

	2016	2015
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	107	121
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	237	190
- (ослободување на исправката на вредноста)	(203)	(202)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(60)	(2)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>81</b>	<b>107</b>

## 26 Заложени средства

	2016	2015
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
<b>Вкупно заложени средства</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
<b>Почетна сметководствена вредност</b>						
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	-	-	140	140
преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>						
Состојба на 1 јануари 2016	-	-	-	-	140	140
преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	-	-	-	-	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Оштетување</b>						
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	-	-	28	28
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	22	22
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>						
Состојба на 1 јануари 2016	-	-	-	-	50	50
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	18	18
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	-	-	-	-	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>						
на 1 јануари 2015	-	-	-	-	112	112
<b>на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>На 31 декември 2016</b>	-	-	-	-	<b>72</b>	<b>72</b>

Со состојба на 31 декември 2016 година, преземените средства на Штедилницата врз основа на ненаплатени побарувања се со вкупна сегашна сметководствена вредност од 72 илјади денари (2015: 90 илјади денари). Нивната објективна вредност на 31 декември 2016 година изнесува 140 илјади денари (2015: 140 илјади денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 28 Нематеријални средства

На ден 31 декември 2016 година, нематеријалните средства во целост се состојат од купен софтвер од надворешни дојавувачи. Промените во евидентраната вредност за разгледуваните периоди е како што следува:

### А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни дојавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>								
Состојба на 1 јануари 2015	-	4,046	-	-	-	-	-	4,046
зголемувања преку нови набавки	-	327	-	-	-	-	-	327
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(139)	-	-	-	-	-	(139)
(отуѓувања преку Деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од недвижности и опрема во подготовка	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	<b>4,234</b>	-	-	-	-	-	<b>4,234</b>
Состојба на 1 јануари 2016	-	4,234	-	-	-	-	-	4,234
зголемувања преку нови набавки	-	-	-	1,408	537	-	-	1,945
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку Деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од недвижности и опрема во подготовка	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	-	<b>4,234</b>	-	<b>1,408</b>	<b>537</b>	-	-	<b>6,179</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Нематеријални средства (продложува)

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства и средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество	Вкупно
<b>Амортизација и оштетување</b>								
Состојба на 1 јануари 2015	-	3,044	-	-	-	-	-	3,044
амортизација за годината	-	483	-	-	-	-	-	483
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(139)	-	-	-	-	-	(139)
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	<b>3,388</b>	-	-	-	-	-	<b>3,388</b>
Состојба на 1 јануари 2016	-	3,388	-	-	-	-	-	3,388
амортизација за годината	-	410	-	-	105	-	-	515
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	-	<b>3,798</b>	-	<b>105</b>	-	-	-	<b>3,903</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>								
на 1 јануари 2015	-	1,002	-	-	-	-	-	1,002
на 31 декември 2015	-	846	-	-	-	-	-	846
на 31 декември 2016	-	436	-	1,303	537	-	-	2,276

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Нематеријални средства (продложува)**

**Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата**

Нематеријални средства (продложува)	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални с-ва	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:	-	-	-	-	-	-	-
<b>На 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>На 31 декември 2016</b>	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2016 и 2015 година, Штедилницата нема нематеријални средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Штедилница ФУЛМ склучи Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целте на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“. Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот. Како резултат на активностите набавени се нематеријални средства во износ од 1,384 илјади денари.

Во нематеријалните средства се вклучени и нематеријални средства во подготовка во износ од 537 илјади денари за софтвер кој до денот на билансот на состојба не е ставен во употреба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 29 Недвижности и опрема

### А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелар. опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложување во недвижностите и опремата земен под закуп	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>									
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	1,666	6,822	428	-	-	234	9,150
Зголемувања	-	22,254	-	730	33	-	-	83	23,100
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(521)	(174)	-	-	(104)	(799)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	207	-	-	-	(207)	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	<b>22,254</b>	<b>1,666</b>	<b>7,238</b>	<b>287</b>	-	-	<b>6</b>	<b>31,451</b>
Состојба на 1 јануари 2016	-	-	1,666	7,238	287	-	-	6	31,451
Зголемувања	-	22,254	-	778	7	-	-	-	785
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(210)	-	-	-	-	(210)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	-	<b>22,254</b>	<b>1,666</b>	<b>7,806</b>	<b>294</b>	-	-	<b>6</b>	<b>32,026</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Недвижности и опрема (продолжува)**

**А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност(продолжува)**

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелар. Опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложување во недвижностите и опремата земен под закуп	Вкупно
<b>Амортизација и оштетување</b>									
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	1,666	6,088	361	-	-	35	8,150
амортизација за годината	-	5	-	338	13	-	-	60	416
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	(521)	(174)	-	-	(30)	(725)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	<b>5</b>	<b>1,666</b>	<b>5,968</b>	<b>200</b>	-	-	<b>2</b>	<b>7,841</b>
Состојба на 1 јануари 2016	-	5	1,666	5,968	200	-	-	2	7,841
амортизација за годината	-	556	-	474	13	-	-	1	1,044
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	(210)	-	-	-	-	(210)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	-	<b>561</b>	<b>1,666</b>	<b>6,232</b>	<b>213</b>	-	-	<b>3</b>	<b>8,675</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>									
на 1 јануари 2015	-	-	-	734	67	-	-	199	1,000
на 31 декември 2015	-	22,249	-	1,270	87	-	-	4	23,610
на 31 декември 2016	-	21,693	-	1,574	81	-	-	3	23,351



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### Недвижности и опрема (продолжува)

Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година, сите недвижности и опрема се во сопственост на Штедилницата. На 29 декември 2015 година Штедилницата се стекна со недвижен имот на адреса Св. Кирил и Методиј бр. 48 Скопје со набавна вредност 22,254 илјади денари која ќе се амортизира во текот на 40 години од денот на стекнување. Постои ограничување на сопственоста на недвижноста која е заложена како обезбедување за обврските по долгорочен кредит на Штедилницата во Комерцијална банка АД Скопје.

#### Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелар. опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата подготовка	Недвижности и опремата земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:								
<b>На 31 декември 2015</b>	-	<b>22,249</b>	-	-	-	-	-	<b>22,249</b>
<b>На 31 декември 2016</b>	-	<b>21,693</b>	-	-	-	-	-	<b>21,693</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**30 Тековни и одложени даночни средства и обврски****30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

	2016	2015
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	65
Обврски за данок на добивка (тековен)	11	-
	<b>11</b>	<b>65</b>

**30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски****А. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

	2016					2015
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето-основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето-основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
<b>Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех</b>	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
<b>Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>	-	-	-	-	-	-

**Б. Непризнаени одложени даночни обврски**

	2016	2015
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
<b>Вкупно непризнаени одложени даночни средства</b>	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)  
Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжува)

**В. Усогласувањето на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината**

	Признаени во текот на годината во:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 01 јануари	билансот на успех	капиталот	
<b>2016</b>				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>	-	-	-	-
<b>2015</b>				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

#### А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

	2016	2015
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
<b>Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Б. Група за отуѓување

	2016	2015
Група на средства за отуѓување		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
<b>Вкупно група на средства за отуѓување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
<b>Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### В. Добивка/ (загуба) признаена од продажба на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	2016	2015
Добивка/ (загуба) признаена од продажба на средствата кои се чуваат за продажба и група на отуѓување	-	-
	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 32 Обврски за тргување

	2016	2015
Депозити на банки		
- Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
- Орочени депозити	-	-
- Останати депозити	-	-
	-	-
Депозити на други комитенти		
- Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
- Орочени депозити	-	-
- Останати депозити	-	-
	-	-
Издадени должнички хартии од вредност		
- Инструменти на пазарот на пари	-	-
- Сертификати за депозит	-	-
- Издадени обврзници	-	-
- Останато	-	-
	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
	-	-
Деривати за тргување		
- Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
- Договори зависни од промената на курсот	-	-
- Договори зависни од промена на цената на хартиите од вредност	-	-
- Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	-	-
<b>Вкупно обврски за тргување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	Сегашна сметководстве- на вредност	2016 Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководстве- на вредност	2015 Договорна вредност, платлива на достасување
Депозити на банки				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Депозити на други комитенти				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-
Останати финансиски обврски	-	-	-	-
<b>Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 34 Депозити

#### 34.1 Депозити на банки

	2016		2015	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	Долгорочни
Тековни сметки				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Останати депозити				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
<b>Вкупно депозити на банки</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Депозити (продолжува)

### 34.2 Депозити на други комитенти

	2016		2015	
	краткорочни	Долгорочни	Краткорочни	Долгорочни
Нефинансиски друштва				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Држава				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Домаќинства				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	3,896	-	3,923	-
- Орочени депозити	27,143	106,114	30,874	83,754
- Ограничени депозити	1,818	16,380	2,192	14,387
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	963	-	865	-
	<b>33,820</b>	<b>122,494</b>	<b>37,854</b>	<b>98,141</b>
Нерезиденти, освен банки				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Тековна достасаност	54,234	(54,234)	45,138	(45,138)
<b>Вкупно депозити на други комитенти</b>	<b>88,054</b>	<b>68,260</b>	<b>82,992</b>	<b>53,003</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**35 Издадени должнички хартии од вредност**

	2016	2015
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
<b>Вкупно издадени должнички хартии од вредност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 36 Обврски по кредити

#### А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и сектор на давателот

	2016		2015	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
- резиденти	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	11,051	-	12,278
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	6	-	6	-
- нерезиденти	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	838	-	1,707
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	1	-	2	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
- Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	1,879	(1,879)	2,114	(2,114)
<b>Вкупно обврски по кредити</b>	<b>1,886</b>	<b>10,010</b>	<b>2,122</b>	<b>11,871</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Обврски по кредити (продолжува)**  
**Б. Обврски по кредити според кредитобарателот**

	2016		2015	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
<i>Домашни извори:</i>				
МБПР	1	838	2	1,707
Комерцијална банка	6	11,051	6	12,278
	7	11,889	8	13,985
<i>Странски извори:</i>				
_____	-	-	-	-
_____	-	-	-	-
Тековна достасаност	1,879	(1,879)	2,114	(2,114)
<b>Вкупно обврски по кредити</b>	<b>1,886</b>	<b>10,010</b>	<b>2,122</b>	<b>11,871</b>

На 29 декември 2003 година, Штедилницата склучи договор за рамковен комисионен кредит во износ од ЕУР 200,000 со Шпаркасе банка АД, Скопје за пласман на средствата од кредитната линија на ИФАД – 2, за поддршка на земјоделието во Република Македонија. Кредитот достасува за враќање во согласност со кумулативните амортизациони планови и има камата од 1.3% годишно.

На 29 декември 2015 година, Штедилницата склучи договор за долгорочен кредит во износ од 12,340 илјади денари со Комерцијална банка АД Скопје со рок на враќање 120 месеци каматна стапка утврдена на висина од референтната стапка на НБРМ +2.25п.п. годишно декурзивно.

**37 Субординирани обврски**

	2016	2015
Обврски по субординирани депозити	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
Обврски по субординирани кредити	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
Откупливи приоритетни акции	-	-
<b>Вкупно субординирани обврски</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 38 Посебна резерва и резервирања

Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложе- ности	Резервирања за обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за потенцијалните пензии и за други користи за работне- ните	Резервирања за преструктурирање- то	Резервирања за неповолните договори	Останати резерви- рања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	-	-	-	-
Дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2016	-	-	-	-	-	-
Дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**39 Останати обврски**

	2016	2015
Обврски кон добавувачите	265	970
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизии и надомести	30	71
Пресметани трошоци	-	-
Разграничени приходи од претходна година	75	37
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато:		
- обврски за преземени побарувања	5,987	-
- донации	1,837	21
- уплати од кредити во судски спорови	28	15
- останато	19	22
<b>Вкупно останати обврски</b>	<b>8,241</b>	<b>1,136</b>

На ден 12 април 2016 година, Штедилницата презема побарувања врз основа на кредити во согласност со Договор за преземање на побарувања по основ на кредити и регулирање на начин на отплата на преземените побарувања врз основа на кредити (кредитно портфолио) бр. 03-326/1 во износ од 15,880 илјади денари, и створи обрска во износ од 15,880 илјади денари за користење на парично побарување со надомест од 3% на износот на преземените побарувања врз основа на главница на денот на склучување на Договорот. До денот на билансот на состојба, Штедилницата ја намали обврската за износ од 10,052 илјади денари. Обврските на денот на билансот на состојба изнесуваат 159 илјади денари врз основа на надомест за користење на парично побарување и 5,828 илјади денари врз основа на главница.

На 20 јануари 2016 година, Штедилница ФУЛМ склучи Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“, каде штедилницата е под-имплементатор, а за кој МФО има склучено Кооперативен договор со УСАИД број AID-165-A-15-00001 од 28 септември 2015 година со број на проект 07/12-15/2743, евидентиран во Секретаријатот за европски прашања. Врз основа на соодветните договорни одредби МФО за Штедилницата обезбеди 172.771 УСД.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот. Во текот на 2016 година за целите на Проектот Штедилницата побара и искористи 73.644 УСД и изврши набавка на материјални и нематеријални средства (софтверски лиценци, ситен инвентар) и други трошоци. Во согласност со договорните одредби, материјалните и нематеријалните средства набавени со Проектот се сопственост на под-имплементаторот. На 28 септември 2016 година Штедилницата склучи Договор за имплементација на софтвер бр. 03-518/1 со АСПЕКТ ДОО Скопје, за што употреби дел од средствата во износ од 537 илјади денари за подготовка на нематеријалното основно средство за потребите на деловното работење.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Останати Обврски (продолжува)**

Од средствата на Проектот набавени се и нематеријални средства – софтверски лиценци во износ од 1,384 илјади денари, за кои во текот на 2016 година е пресметана амортизација во износ од 104 илјади денари, и истата е признаена одделно како останати деловни приходи во билансот на успех за тековната година. Добиените средства за набавка на основни средства се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. На секој последователен датум на билансирање, разграничениот приход ќе се признае како приход за годината.

Останатите добиеени средства од Проектот се приходуваани во моментот на набавката или извршување на услугата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### 40 Запишан капитал

##### А. Запишан капитал

	Номинална вредност по акција		број на издадени акции		Вкупно запишан капитал
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	
	2016	2015	2016	2015	2016
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	-	-	2016
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	75,607
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-
Поделба/окрупување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете ги детално):	-	-	-	-	-
Конверзија на приоритетните акции во обични акции	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември - целосно платени</b>	-	-	-	-	<b>75,607</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Запишан капитал (продолжува)**

**Б. Дивиденди**

**Б1. Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Штедилницата**

	2016	2015
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	-	-

	2016	2015
Дивиденда по обична акција (во денари)	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

**Б2. Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)**

	2016	2015
Објавени дивиденди по 31 декември	-	-

	2016	2015
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

**В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

Име на акционерот	2016	2015	2016	во %
	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	2015
ЗГ ФУЛМ Скопје	75,607	75,607	100%	100%
	<b>75,607</b>	<b>75,607</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Во согласност со локалната законска регулатива Штедилницата треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето добивката за годината во законски резерви сè додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### 41 Заработка по акција

##### А. Основна заработка по акција

	2016	2015
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Нето-добивка за годината	-	-
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
<b>Нето-добивка/(загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	број на акции	
	2016	2015
Пондериран просечен број на обичните акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	-	-
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	-	-
<b>Основна заработка по акција (во денари)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

##### Б. Разводната заработка по акција

	2016	2015
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	-	-
Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции	-	-
<b>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	број на акции	
	2016	2015
Пондериран просечен број на обични акции (разводнети)	-	-
Издадени обични акции на 1 јануари	-	-
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември	-	-
<b>Разводната заработка по акција (во денари)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 42 Потенцијални и преземени обврски

### 42.1 Потенцијални обврски

	2016	2015
Платежни непокриени гаранции		
- во денари	-	-
- во странска валута	-	-
- во денари со валутна клаузула	-	-
Чинидбени непокриени гаранции	-	-
- во денари	-	-
- во странска валута	-	-
- во денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви	-	-
- во денари	-	-
- во странска валута	-	-
- во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	-	-
Неискористени лимити на кредитни картички	-	-
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	-	-
Издадени покриени гаранции	-	-
Покриени акредитиви	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-
<b>Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(Посебна резерва)	-	-
<b>Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### *Даночен ризик*

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Штедилницата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Штедилницата не постојат какви било дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по оваа основа.

#### *Преземени обврски*

На 31 декември 2016 година Штедилницата немаше преземени обврски за капитални набавки.

#### *Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2016 година, судските постапки кои се водат против Штедилницата изнесуваат вкупно 40 илјади денари (2015: нема). Не е евидентирано резервирање на денот на известувањето, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби. Освен тоа, разни правни спорови и побарувања може да се појават во иднина во текот на редовното деловно работење на Штедилницата. Поврзаните ризици се анализираат од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Штедилницата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Потенцијални и преземени обврски (продолжува)

#### 42.2 Потенцијални средства

	2016	2015
<b>Вкупно потенцијални средства</b>	-	-

#### 43 Работи во име и за сметка на трети лица

	средства	обврски	2016 нето- позиција	средства	обврски	2015 нето- позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### 44 Трансакции со поврзаните страни

Поврзаните субјекти ги вклучуваат лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица, Основачот на Штедилницата. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Штедилницата и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

##### А. Биланс на состојба

	Матично друштво	По- дружници	Придру- жени друштва	Раководен кадар на Штедилни- цата	Останати поврзани страни	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>						
<b>Средства</b>						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
- хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
- потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
- побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
- побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
- останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Обврски</b>						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	991	-	991
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	7	7
<b>Вкупно</b>	-	-	-	<b>991</b>	<b>7</b>	<b>998</b>
<b>Потенцијални обврски</b>						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Потенцијални средства</b>						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

А. Биланс на состојба (продолжува)

	Матично друштво	По- дружници	Придру- жени друштва	Раководен кадар на Штедилни- цата	Останати поврзани страни	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>						
<b>Средства</b>						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
- хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
- потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
- побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
- побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
- останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Обврски</b>						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1,028	-	1,028
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	<b>1,028</b>	-	<b>1,028</b>
<b>Потенцијални обврски</b>						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Потенцијални средства</b>						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

	Матично друштво	По- дружници	При- дружени друштва	Раководен кадар на Штедилни- цата	Останати поврзани страни	Вкупно
<b>2016</b>						
<b>Приходи</b>						
Приходи од камата	-	-	-	-	-	-
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	400	400
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери меѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Расходи</b>						
Расходи за камата	-	-	-	35	-	35
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери меѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	<b>35</b>	-	<b>35</b>
<b>2015</b>						
<b>Приходи</b>						
Приходи од камата	-	-	-	-	-	-
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	200	200
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери меѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Расходи</b>						
Расходи за камата	-	-	-	40	-	40
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери меѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	<b>40</b>	-	<b>40</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## Трансакции со поврзани страни (продолжува)

*В. Надомести на раководниот кадар на Штедилницата*

	2016	2015
Краткорочни користи за вработените	5,676	5,588
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато		
Надомести на членови на Единствен содружник	719	604
<b>Вкупно</b>	<b>6,395</b>	<b>6,192</b>

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица со Штедилницата се: лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Штедилницата (директно или индиректно поседување на најмалку 5 % од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Штедилницата или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Штедилницата) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица, подружници на Штедилницата и други лица со кои Штедилницата има блиски врски. Во останати поврзани страни се обелоденети трансакциите со Основачот на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 45 Наеми

### А. Наемодавател

#### А1. Побарувања по финансиски наеми

	Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на доспевање на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-

#### А2. Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на доспевање на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-

Вредност на имотот даден под оперативен наем:	Земјишта	Градежни објекти	Трансп. средства	Мебел и канц. опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
состојба на 31 декември 2016	-	-	-	-	-	-	-
состојба на 31 декември 2015	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Б. Наемател

#### Б1. Обврски по финансиски наеми

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на доспевање на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Наеми (продолжува)

**Б. Наемател (продолжува)**

**Б1. Обврски по финансиски наеми (продолжува)**

Вредност на имотот земен под финансиски наем:

**Набавна вредност**

Состојба на 1 јануари 2015

- зголемувања

- (отуѓување и расходување)

- останато

**Состојба на 31 декември 2015**

Состојба на 1 јануари 2016

- зголемувања

- (отуѓување и расходување)

- останато

**Состојба на 31 декември 2016**

**Акумулирана амортизација и оштетување**

Состојба на 1 јануари 2015

- амортизација за годината

- загуба поради оштетување во текот на годината

- (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)

- (отуѓување и расходување)

- останато

**Состојба на 31 декември 2015**

Состојба на 1 јануари 2016

- амортизација за годината

- загуба поради оштетување во текот на годината

- (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)

- (отуѓување и расходување)

- останато

**Состојба на 31 декември 2016**

	Земјишта	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности-те и опремата	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	-	-	-	-	-
- зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
- останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2016	-	-	-	-	-	-	-
- зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
- останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Акумулирана амортизација и оштетување</b>							
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	-	-	-	-	-
- амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
- загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
- (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
- останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2016	-	-	-	-	-	-	-
- амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
- загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
- (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
- останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

*Наеми (продолжува)*

*Б. Наемател (продолжува)*

*Б1. Обврски по финансиски наеми (продолжува)*

Сегашна сметководствена вредност	Земјишта	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности-те и опремата	Вкупно
на 1 јануари 2015	-	-	-	-	-	-	-
<b>на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>на 31 декември 2016</b>	-	-	-	-	-	-	-

*Б2. Обврски по неоптовикливи оперативни наеми*

Состојба на 31 декември 2016	Вкупно обврски по неоптовикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неоптовикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	235	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Состојба на 31 декември 2015	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	236	236	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### 46 Плаќања врз основа на акции

	2016	2015
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	2016		2015	
	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
<b>Состојба на 1 јануари</b>				
Промени во текот на годината:				
- опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
- опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
- останати дадени опции	-	-	-	-
- форфетирани опции	-	-	-	-
- реализирани опции	-	-	-	-
- опции со истечен краен рок	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-	-	-

#### 47 Настани по датумот на известување

Од датумот на билансот на состојба до датумот кога овие извештаи беа одобрени за издавање, нема настани кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

Од 1 март 2017 година, стапува на сила Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за Методологија за утврдување на Адекватност на капитал. Ефектите ќе бидат премерени по финализирање на подзаконската регулатива.

Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

Прилози

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

## Прилог 1-Годишна сметка

Штедилница **ФУЛМ ДОО**

Бр. 05-213/2

23.02 2017 год.

Скопје

ЕМБС: 05282748

Целосно име: Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

Листа на прикачени документи:  
Финансиски извештаи

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА: Парични средства и парични еквиваленти	21.594.531,00			30.553.778,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	8.555.468,00			1.909.008,00
147	-- Депозити	9.005.755,00			2.009.480,00
149	-- Исправка на вредноста	450.287,00			100.472,00
150	-- Кредити на и побарувања од други комитенти (151+152-153)	188.402.085,00			211.007.900,00
151	-- Кредити	208.034.973,00			227.431.717,00
153	-- Исправка на вредноста	19.632.888,00			16.423.817,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	845.848,00			2.276.496,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права				1.303.152,00
174	-- Останати нематеријални средства	845.848,00			973.344,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	23.610.602,00			23.351.824,00
177	-- Недвижности и опрема	23.610.602,00			23.351.824,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	327.973,00			472.059,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	89.741,00			71.792,00
188	-- Побарувања за данок на добивка	64.893,00			
191	-- Останати побарувања	279.793,00			481.121,00
192	-- Исправка на вредноста	106.454,00			80.854,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	49.356,00			59.015,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	243.385.863,00			269.630.080,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	151.124.537,00			176.462.325,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	12.283.878,00			11.056.430,00
200	-- Обврски по кредити	12.283.878,00			11.056.430,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	137.704.304,00			157.153.590,00
204	-- Депозити	119.415.957,00			138.116.816,00
205	-- Ограничени депозити	16.579.477,00			18.197.322,00
206	-- Обврски по кредити	1.708.870,00			839.452,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	1.099.198,00			8.177.125,00
218	-- Обврски за данок на добивка				10.669,00
221	-- Останати обврски	1.099.198,00			8.166.456,00
222	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	37.157,00			75.180,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232+235+236-237+238-239+240)	92.261.326,00			93.167.755,00
229	-- Запишан капитал	75.607.001,00			75.607.001,00
232	-- Резерви (233+234)	15.226.972,00			15.226.972,00
233	-- Законска и статутарна резерва	15.226.624,00			15.226.624,00





234	-- Останати резерви	348,00	348,00
235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	112.176,00	112.176,00
236	-- Добивка за финансиската година	779.017,00	906.429,00
238	-- Задржана добивка	536.160,00	1.315.177,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	243.385.863,00	269.630.080,00
242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	26.657.592,00	69.764.883,00
243	-- Вонбилансна евиденција-пасива	26.657.592,00	69.764.883,00

**Биланс на успех**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- Приходи од камата	26.452.404,00			28.881.721,00
2	-- Расходи за камата	4.670.568,00			5.468.361,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	6.034.221,00			8.676.137,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	533.965,00			1.086.880,00
8	-- Нето добивка од курсни разлики				1.602,00
9	-- Нето загуба од курсни разлики	6.698,00			
10	-- Останати приходи од дејноста	265.838,00			2.888.418,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	16.098.280,00			19.405.207,00
12	-- Плати	10.542.166,00			12.571.525,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	5.103.352,00			6.134.924,00
14	-- Останати користи за вработените	452.762,00			698.758,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	898.600,00			1.558.365,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	22.435,00			17.949,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	-140.920,00			1.500.893,00
18	-- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	-140.920,00			1.500.893,00
22	-- Останати расходи од дејноста	9.755.476,00			10.359.021,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	907.361,00			1.051.202,00
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	907.361,00			1.051.202,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	128.344,00			144.773,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	779.017,00			906.429,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	25,00			30,00
33	-- Број на месеци на работење	12,00			12,00

**Државна евиденција**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	463.377,00			463.377,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	378.598,00			451.605,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 174 од БС)	84.779,00			11.772,00
613	-- Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	3.770.958,00			3.770.958,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	3.009.889,00			3.347.046,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 174 од БС)	761.069,00			423.912,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	22.254.259,00			22.254.259,00
626	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	4.523,00			560.880,00
628		22.249.736,00			21.693.379,00

	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)		
629	-- Набавна вредност на транспортни средства	1.666.122,00	1.666.122,00
630	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	166.612,00	1.666.122,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема )	112.148,00	92.004,00
635	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	95.355,00	80.066,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	16.793,00	11.938,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема )	4.335.689,00	4.715.769,00
639	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	3.504.666,00	3.650.789,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	831.023,00	1.064.980,00
645	-- Добивки од курсни разлики (= на АОП 008 од БУ)		1.602,00
654	-- Приходи од минати години(< или = на АОП 010 од БУ)	31.617,00	79.649,00
655	-- Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси(< или = на АОП 010 од БУ)	148.783,00	128.142,00
657	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	85.438,00	2.236.741,00
658	-- Расходи за провизии и надомести ( = на АОП 004 од БУ)	533.965,00	1.086.880,00
659	-- Премии за осигурување на депозити( < или = на АОП 022 од БУ)	651.905,00	724.528,00
660	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ)	16.098.280,00	19.405.207,00
661	-- Трошоци за плати	15.645.518,00	18.706.449,00
662	-- Придонеси од плати( < или = на АОП 013 од БУ)	4.179.353,00	5.037.120,00
663	-- Даноци од плати( = на АОП 013 од БУ)	923.999,00	1.097.504,00
665	-- Надомести за вработените врз основа на колективен договор	452.762,00	698.758,00
666	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	1.377.603,00	1.594.041,00
667	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	4.877.301,00	4.316.136,00
668	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	180.863,00	216.806,00
669	-- Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители(< или = на АОП 022 од БУ)	604.214,00	719.805,00
670	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	582.466,00	998.121,00
671	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	905.836,00	1.244.163,00
672	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	179.820,00	197.896,00
674	-- Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022 од БУ)		4.880,00
675	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	284.413,00	314.683,00
676	-- Придонеси и членарини на здруженија и комори	261.130,00	270.233,00
677	-- Комунални такси	19.538,00	21.496,00
679	-- Останато	3.745,00	22.954,00
680	-- Трошоци за парични казни, такси и судски решенија(< или = на АОП 022 од БУ)	28.710,00	3.869,00
683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	82.345,00	19.533,00
685	-- Загуби од курсни разлики(= на АОП 009 од БУ)	6.698,00	
686		25,00	29,00





-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот

**Структура на приходи по дејности**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2473	- 64.19 - Друго монетарно посредување				10.447.878,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ИЗГОТВУЛ:

*Тлигорска*

УПРАВУТЕЛ:

*[Signature]*





Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

Прилози

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

## Прилог 2-Годишен извештај

Штедилница ФУЛМ доо Скопје  
Св.Кирил и Методиј 48, Скопје  
4030999359702

Врз основа на член 240 став 2, член 352 став 1, член 384 став 7, член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, во продолжение е:

### **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ** **за работењето на Штедилница ФУЛМ за 2016 година**

Кон билансој на состојбата пред распределба на резултатите за деловната година заклучена на 31. Декември 2016 година, вкупниот збир на билансната и вонбилансна активата и пасива изнесува денари 339.394.963,00 (31.12.2015 -270.043.455,00) и кон Билансој на успехот на истата деловна година, во кој вкупниот приход изнесува денари 40.447.878,00 (31.12.2015 -32.893.383,00 денари), вкупните расходи изнесуваат денари 39.396.676,00 (31.12.2015 - 31.986.022,00), искажаната добивка за деловната година пред оданочување изнесува денари 1.051.202,00 (31.12.2015 - 907.361,00), а нето добивката - добивката по оданочување за 2016 година изнесува денари 906.429,00(31.12.2015- 779.017,00).

Деловната година траеше 12 месеци, покривајќи го пресметковниот период од 01.01. до 31.12.2016 година

#### **1. Главни фактори коишто влијаеја на определувањето на работењето на Штедилницата и промени во опкружувањето на Штедилницата**

Штедилница ФУЛМ е финансиска институција која е специјализирана за работење во сферата на микро кредити и микро депозити од физички лица. Недостаток на ваков вид на финансиски услуги е главниот фактор за определување на работењето на Штедилница ФУЛМ. Во текот на 2016 се зголеми кредитирањето на кредитоспособни физички лица, посебно преку превземање на кредитно портфолио а во исто време се намали кредитниот ризик за ненавремено и нецелосно неплаќање кај дел од кредитокорисниците. Во текот на годината имаше зголемување на штедните влогови, делумно поради определувањето на фиксни каматни стапки, и покрај намалените каматни стапки во банкарскиот сектор и во Штедилницата. Во текот на 2016 година, Штедилницата работеше кон целосна примена на Одлуката за условите и начинот на работа на Штедилниците и Одлука за сигурност на информативниот систем на штедилниците, што резултираше во дополнително значајно инвестирање во информативниот систем на Штедилницата.

#### **2. Одговор на Штедилницата на промените и нивно влијание**

Со цел да одговориме на промените во деловното опкружување во текот на 2016 година продолживме со воведување на иновативни продукти за кредитирање и штедење, извршивме дополна и измена на постоечките продукти, имаше зголемена маркетинг кампања за кредитирање и штедење (посебно преку социјалните медиуми) и пристапиме кон реализација на нова ДЦА програмата за поедноставен пристап кон кредитни линии во услови на пост ефектот на финасиската криза. Штедилницата во 2016 годината, со цел да ги подобри условите за работа и сигурноста на информативниот систем кој го бара новата Одлука за сигурност на информативниот систем на штедилниците, Штедилницата изврши набавка на лиценци и склучи договор за имплементација на нов банкарски интегриран софтверски пакет. Во 2016 година се зголеми бројот за 5 (пет) вработени во однос на предходната година.

#### **3. Политика на вложување за одржување и поддршка на усешноста на Штедилницата**

Штедилницата ФУЛМ во текот на 2016 година се стекна со нови нематеријални средства, основни средства и ситен инвентар во износ од 2.730.235,00 денари (31.12.2015 - 23.441.006,00 денари, покрај другото набавен е и градежен објект), Штедилницата набави техничка опрема за систем за евиденција на работно време и контрола на пристап, за техничко доопремување на Централата и Филијалите за усогласување со регулатива за сигурност на информатичките системи со НБРМ.

#### **4. Политика на извори на средства на Штедилницата**

Согласно политиките на Штедилницата, најголем дел од остварените позитивни резултати од работењето, успеавме да ги оствариме од сопствени извори на средства. Извршивме дополнително навремено враќање на изворите на средства по основ на позајмени средства за ИФАД и ПСДЛ кредитната линија. Штедилницата во 2016 година, како импеметатор на Проектот за Финансика инклузија и иновации во Микрофинансирањето, се стекна со ликвидни средва во износ од 4.029.922,00





денари, за набавка на лиценци и услуги за усогласување со регулатива за сигурност на информатичките системи со НБРМ.

#### **5. Политика на однос на долгорочниот долг спрема основна главнина**

Штедилницата ФУЛМ нето добивка од 779.017,00 денари од деловната 2015 година ја распредели за реинвестирана добивка согласно Одлука. Реинвестираната добивка беше целосно искористена во 2016 година за проширување на дејноста на Штедилницата.

#### **6. Политика на управување со ризик**

Во текот на годината Штедилницата изврши измена и дополна на повеќе политики со цел истите да се усогласени со Одлуката за управување со кредитен ризик, Законот за заштита на лични податоци, Закон за спречување на перење пари и финасисрање тероризам, Законот за банки и други законски и подзаконски акти.

#### **7. Големи зделки и зделки со заинтересирани страни**

Согласно член 455, 456 и 456-а од Закон за трговски друштва, Штедилница презена кредитно портфолио од финансиско друштво во износ од 15.880.335,00 денари што изнеува 6,52% од книговодствената вредност на Штедилницата според последните финансиски извештаи. Согласно член 457 од ЗТД, Штедилницата нема реализирано зделки со заинтересирани страни.

#### **8. Вонбилансни средства на Штедилницата**

На 31.12.2016 година, вонбилансната евиденција на Штедилницата е 69.764.883,00 денари (31.12.2015 - 26.657.592,00 денари) поради зголемувањето на кредитни продукти обезбедени со владетелски залог, поради отпис на побарувања за кои се поминатаи две години од датумот кога Штедилницата извршила испрвка на вредност односно издвоила посебна резерва од 100% согласно Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за кредитиен ризик на НБРМ и реализиција на нова ДЦА програмата. Согласно МСФИ, вредноста на вонбилансната евиденција не е одразена во билансот на состојба.

#### **9. Изгледи за идниот развој на Штедилницата и деловен пофат**

Цела година работевме во правец на континуирано намалување на трошоците од работењето, со цел остварување на позитивни деловни резултати за 2016 година. Основната определба е максимално искористување на постојаните капацитети и максимално ангажирање на вработените во Штедилницата. Позитивниот тренд од преземениот деловен потфат не насочува кон преземање на нови активности кои би се движеле во правец на освојување на нови пазари.

#### **10. Активности во сферата на истражувањето и развој**

Штедилницата ФУЛМ планира да преземе активности во сферата на истражувањето и развојот по принципот на преземање на „знаење и умевање“, од земјите со понапредна и поразвиена технологија со цел вклучување во пазарните трендови.

#### **11. Информации во врска со стекнувањето на сопствени удели или акции**

Штедилница ФУЛМ нема сопствени удели или акции во други друштва

#### **12. Надоместоци на организите на управување**

Максималното ангажирање на органите на управување доведе до зголемување на обемот на деловни активности на Штедилницата во текот на 2016 година низ Република Македонија. Во текот на годината се исплатени надомести за членовите во органите на управување во Штедилницата ФУЛМ во вкупен износ од 719.805,00 денари (31.12.2015 - 604.214,00 денари). Согласно Изјавите на членовите во органите на управување вкупните бруто плати и надомести изнесуваат 4.090.780,00 денари за 2016 година вклучувајќи ги и надоместите од Штедилница ФУЛМ.

### **ПОСЕБНИ ИНФОРМАЦИИ**

Штедилница ФУЛМ доо Скопје заклучно со 31.12.2016 има Централна во Скопје, 5 Филијали низ Македонија и поа Филијала Муртино во Струмица, Филијала Полож Тетово, Филијала Тиквешка во Кавадарци, Филијала ЈСП Скопје, Филијала Бишопа, Бишопа и шалтерско место ЈСП во Оштина Гази Баба Скопје.

И покрај ефективно од финансиската криза, остварување на успешни деловни резултати се нашата основна цел и визија за наредните пресметковни периоди.

Управител

М-р Елеонора Згоњанин Пејровиќ



**Grant Thornton**

[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)